



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Четврток, 31 декември 1964  
Скопје  
Број 44

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 64 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698

254.

На основа член 171 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПОПРАВКА НА ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД ОШТЕТЕНИ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СКОПЈЕ**

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Законот за постапката за поправка на објекти од општествен стандард оштетени од земјотресот во Скопје, што го усвои Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничката седница на Републичкиот собор и Стопанскиот собор, одржана на 17 декември 1964 година.

У бр. 28  
17 декември 1964 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видо Смилевски, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПОПРАВКА НА ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД ОШТЕТЕНИ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СКОПЈЕ**

#### Член 1

Законот за поправка на објекти од општествен стандард оштетени од земјотресот во Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 31/63) престанува да важи.

#### Член 2

Започнатите објекти од општествен стандард ќе се довршат по одредбите од претходниот член.

#### Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

255.

На основа член 49 став 2 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/59), Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на Републичкиот собор и на Организационо-политичкиот собор одржана на 22 декември 1964 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ—МАРТ 1965 ГОДИНА**

#### I

Финансирањето на потребите на Социјалистичка Република Македонија за период јануари—март 1965 година ќе се врши привремено.

#### II

Финансирањето на потребите во периодот јануари—март ќе се врши според општите одредби на Законот за буџетот на Социјалистичка Република Македонија за 1964 година со тоа што вкупниот износ на расходите да не ја надмине и четвртината од вкупниот износ на расходите одобрени со тој Закон.

#### III

Општинскиот данок на промет кој по Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи е заеднички приход на сите општествено-политички заедници ќе се распоредува во периодот на временото финансирање и тоа:

- а) во полза на Републичкиот буџет 40% и
- б) во полза на буџетите на општините 60%.

#### IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1965 година.

СОБРАНИЕ НА  
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 68

23 декември 1964 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видо Смилевски, с. р.

256.

На основа член 32 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 22 декември 1964 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКА**  
**ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА**  
**ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО**  
**НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА**  
**МАКЕДОНИЈА**

## I

За спроведување на изборите за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува Републичка изборна комисија во следниот состав:

1. За претседател — Киро Никовски, судија на Врховниот суд на Македонија

за заменик — Љупчо Ефремов, судија на Врховниот суд на Македонија

2. За секретар — Никола Јанев, секретар на Уставниот суд на Македонија

за заменик — Владо Црвенковски, началник во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација

3. За член — Перо Липковски, судија на Вишиот стопански суд во Скопје

за заменик — Доне Илиевски, помошник секретар во Извршниот совет

4. За член — Стојче Поповски, судија на Окружниот суд во Скопје

за заменик — Атанас Трајковски, судија на Врховниот суд на Македонија

5. За член — Зоге Груевски, член на Извршниот одбор на Главниот одбор на ССРМ

за заменик — Перо Цундов, политички работник во Главниот одбор на ССРМ

6. За член — Крлиу Нуши, член на Претседателството на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Македонија

за заменик — Милисав Настевски, политички работник во Претседателството на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Македонија

7. За член — Киро Зрмановски, член на Претседателството на ЦК на СММ

за заменик — Славе Паунов, член на Претседателството на ЦК на СММ.

## II

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА  
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 69  
23 декември 1964 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видоџ Смилевски, с. р.

257.

На основа член 31 од Законот за избор на одборници на општинските собранија,

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 22 декември 1964 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКА**  
**ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ОДБОР-**  
**НИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА**

## I

За спроведување на изборите за избор на одборници на општинските собранија се именува Републичка изборна комисија во следниот состав:

1. За претседател — Киро Никовски, судија на Врховниот суд на Македонија

за заменик — Љупчо Ефремов, судија на Врховниот суд на Македонија

2. За секретар — Никола Јанев, секретар на Уставниот суд на Македонија

за заменик — Владо Црвенковски, началник во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација

3. За член — Перо Липковски, судија на Вишиот стопански суд во Скопје

за заменик — Доне Илиевски, помошник секретар во Извршниот совет

4. За член — Стојче Поповски, судија на Окружниот суд во Скопје

за заменик — Атанас Трајковски, судија на Врховниот суд на Македонија

5. За член — Зоге Груевски, член на Извршниот одбор на Главниот одбор на ССРМ

за заменик — Перо Цундов, политички работник во Главниот одбор на ССРМ

6. За член — Нуши Крлиу, член на Претседателството на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Македонија

за заменик — Милисав Настевски, политички работник во Претседателството на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Македонија

7. За член — Киро Зрмановски, член на Претседателството на ЦК СММ

за заменик — Славе Паунов, член на Претседателството на ЦК СММ.

СОБРАНИЕ НА  
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 70  
23 декември 1964 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видоџ Смилевски, с. р.

258.

На основа член 142 став 2 и 154 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заседничката седница на Републичкиот собор и Стопанскиот собор одржана на 16 и 17 декември 1964 година донесе

## РЕЗОЛУЦИЈА

### ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1964—1970 ГОДИНА

#### I

#### ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА РАЗВОЈОТ ВО 1964—1970 ГОДИНА

Тргувајќи од основните долгорочни цели за развојот на општествено-економските односи во СФРЈ, кои се содржани во Резолуцијата на VIII конгрес на СКЈ, во резолуциите за усовршување на стопанскиот систем и за насоките при изготвувањето на општествениот план на СФРЈ за периодот од 1964—1970 година, донесени од Сојузната скупштина, Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги поставува следните основни цели и задачи во стопанскиот и општествениот развој на СР Македонија во периодот од 1964—1970 година:

— Брз и рамномерен пораст на производството кое ќе овозможи натамошен забрзан развојот на СР Македонија и подигање на општествената продуктивност на трудот. Општа ориентација во остварувањето на оваа цел треба да биде интензификацијата на производството. Виден акцент треба да има полното користење и поинтензивната реконструкција и модернизација на постојните капацитети. Натамошниот брз развојот истовремено ќе значи и проширување на производниот потенцијал, по пат на изградба на нови објекти и промена на економската структура на населението;

— зголемувањето на личните доходи и општествениот стандард воопшто, треба да претставува основа при утврдувањето политиката на идниот општествен и стопански развојот во СР Македонија;

— зголемувањето на извозот и поинтензивното вклучување на стопанството во меѓународната поделба на трудот. Тоа треба да се постигне и преку проширување на производната кооперација со домашни и странски производители и преку подобрување на технологијата и организацијата на производството со специјализација, со цел тоа да се подигне на едно оптимално ниво;

— натамошен развојот на дејностите на општествениот стандард. Посебно треба да се зајакне материјалната основа на тие дејности и да се консолидира, за да се овозможи нивната поширока и поефикасна функција;

— изведувањето на обновата и изградбата на Скопје треба да претставува посебна грижа во склопот на целата наша политика на развојот во 1964—1970 година.

Во конкретизирањето на можните решенија и насоки во поблиската ориентација и развојот, Собранието на СРМ смета дека треба да се појдува од овие основни цели и задачи при изготвувањето на плановите за развојот во периодот од 1964—1970 година.

#### II.

#### РАЗВИТОКОТ НА СР МАКЕДОНИЈА ВО ДОСЕГАШНИОТ ПЕРИОД

Во изминатиот период се остварени крупни резултати во развојот на производните сили, во создавањето на материјалната основа и во развојот на социјалистичките производни односи.

Постигнатите резултати се дотолку позначајни, што појдовната основа на развиеноста на производните сили беше сосем ниска, карактеристична за стопански неразвиено заостанато подрачје, со изразито неповолна структура на стопанството и неповолна економска социјална структура на населението, со релативно поголема аграрна пренаселеност и слаба сопствена акумулативна моќ на стопанството.

Во таа смисла беше нужно во целиот повоен период да се вложуваат посебни напори за активирање на стопанството на ова подрачје, односно за неговото вклучување во остварувањата стопанска активност во земјата, во општите напори што се правени во земјата, за забрзување на развојот на производните сили и продукционите односи, за индустријализација и електрификација на земјата и премавнување на затечената заостанатост.

Постигнатите резултати, земени во целина во повоениот развојот, зборува за тоа дека е мината една крупна етапа во развојот на производните сили и општествените односи и дека е создадена материјална основа за продолжување на започнатите процеси на развојот на едно повисоко ниво.

Меѓутоа, и покрај постигнатите резултати треба да се одбележи дека и натаму постојат разлики помеѓу достигнатиот степен на развиеност кај нас, во однос на остварувањата во Југославија, иако е тоа на едно повисоко ниво на развиеност на производните сили и општествените односи.

Остварениот степен на развиеност на производните сили недоволно адекватно создава можности што ги даваат природните услови, истражените природни блага и човечкиот фактор.

Постојат проблеми во смисла на недоволно брзото сообразување на економско-техничката организација на производството, а во врска со тоа недоволно е и искористувањето на постојните материјални услови — проблеми кои нормално се присутни во услови на остварување на еден интензивен и непрекинат процес на воведување нови капацитети. Во релативно голем број производни единици искористувањето на капацитетите е недоволно. Понатаму, постојат релативно голем број производни единици со мали производни капацитети, недоволна консолидираност, отсуство на услови за брзо прилагодување на промените и со слаба промена на современите технички достигнувања.

Се чувствува и проблемот на квалификационата структура на запослените каде што и покрај значајните резултати во создавањето на потребните стручни кадри, сè уште има потреба од нивно обезбедување и стручно оспособување.

Во рамките на производната ориентација, и покрај остварениот квалитетен скок, постојат проблеми на недоволна развиеност на некои важни гранки од кои посебно се истакнуваат: енергетиката, базичната индустрија, за кои постоеле поволни услови за развој, потоа земјоделството, сообраќајот и врските. Освен тоа треба да се истакне и недоволното учество на производството за извоз.

Сето ова наметнува потреба, во рамките на општата ориентација и правците на идниот развој да се изнајдат такви решенија, кои ќе водат сметка за решавањето на проблемите на постојното стопанство, односно за интензификацијата на сите започнати процеси и забрзување на темпото на стопанскиот развој на поширока основа.

И покрај остварениот интензитет на стопанската активност во повоенниот период, и натаму има голем број незапослени. Овој проблем е таков што изискува подолгорочни напори за неговото решавање.

Определени проблеми постојат и во секторот на животните услови, општествениот стандард, особено во некои сектори кои недоволно го следеле развојот на производните сили. Тука, во прв ред, доаѓа проблемот на релативно сè уште ниските лични доходи на запослените, проблемите на станбената и комуналната изградба недоволната материјална основа на општествените служби, неопходна за нивната полна консолидација и нивната редовна функција.

### III.

#### ПРОИЗВОДНАТА И ИНВЕСТИЦИОНАТА ПОЛИТИКА

1. Тргувајќи од создадената база, од општите насоки во развојот на стопанството во земјата и од основните насоки во развојот на СР Македонија, во ориентацијата на развојот на производството треба да бидат истакнати следниве посебни задачи:

— да се остварува динамика и интензитет на порастот на стопата на производството, која ќе биде повисока од општата стопа на развојот на производството во целата земја;

— индустријата и натаму треба да биде носител во формирањето на општата стопа на развојот на производството;

— натамошно јакнење на производството од социјалистичкото стопанство, особено во областа на земјоделството;

— да се оствари интензивно и економично производство со оптимално искористување на постојните капацитети во стопанството, значителниот пораст на нивото на продуктивноста на трудот, зголемување на приносите од земјоделството и постигнување поголеми резултати и општа ефикасност на инвестиционите вложувања.

Остварувањето на набележаните основни задачи и насоки за развој на производството во идните години, треба да поаѓа од претпоставката на благовремено и целосно овозможување довршувањето на инвестиционата програма започната од порано.

Во идниот развој акцентот да биде на поголемото искористување на постојните капацитети и модернизацијата на постојното производство. Патот за остварување на економската, техничката и организационата недоизграденост треба да се бара, од една страна, во ориентацијата на поинтензивна модернизација, а од друга страна, во сè поголемиот степен на интеграција.

Натамошниот развојот истовремено треба да значи и проширување на производниот потенцијал по пат на изградба на нови објекти во стопанството.

2. Во индустријата треба да дојде до поради-кални промени во структурата на производството. Правците во развојот на производството треба да бидат со претежна ориентација на ширење на производството од групата на основните метали, производството на опрема и крајни потрошни добра, хемиската индустрија и развојот на електроенергетиката. На развојот на енергетската база во наредните седум години ќе треба да му се даде позначајно место.

Производството од групата на основните метали треба да претставува основна компонента на производната ориентација и носител на општата стопа на пораст. Во оваа област на производство треба да се оствари пошироко искористување на природните ресурси на црните и обоените метали и воведување на производство со повисок степен на доработка.

3. Во идниот период треба да се постигне позабрзан развој и да се обезбеди зголемено земјоделско производство. Пресуден фактор во остварувањето на порастот треба да биде интензификацијата на производството преку зголемување приносите, за кое постојат мошне широки можности. Интензификацијата на земјоделското производство треба да се постигне и со натамошното подобрување структурата на производството преку позасилено проширување на подоходните култури — индустриски култури, како и преку поголеми напори за зголемување на сточарското производство.

Во сточарското производство ќе треба да се обрне посебно внимание на бројното и квалитетно подобрување на продуктивниот добиток, проширување на сточарското производство и во индивидуалниот сектор преку кооперација, обезбедување на крмна база и сл.

За остварувањето целите во оваа област потребно е да се создадат поповолни економски услови. Институцијата на гарантираните цени треба да се прошири и на специфичните производи на подрачјето на Македонија.

За поголема стабилност на земјоделското производство треба да се создаде порамномерен развој на прометот и преработката на земјоделските производи.

За поправилен натамошен развој на земјоделството потребно е осовременување на организацијата и технологијата, окрупнување на земјоделските сто-

панства и задругите, специјализација на производството, неговото поопштествување, кадровско опремување и зголемување продуктивноста на трудот. Во идната политика големо внимание и натаму треба да се обрнува на развојот на општествениот сектор на земјоделството. Проширувањето на земјишниот фонд во општествена сопственост треба да се оствари онаму каде што постојат услови за развивање на модерното интензивно производство.

На индивидуалниот производител во земјоделството треба да му се овозможи соработка со социјалистичкиот сектор на поширок план отколку што е тоа сторено досега, а врз основа на заемна економска заинтересираност, со внесување на нови начини и форми за неговото стимулирање и изнаоѓање на други мерки што ќе придонесат индивидуалните производители да го унапредуваат своето земјоделско производство.

4. Во условите на натамошниот брз пораст на производството и општиот подем во развојот и пред другите стопански области се поставуваат мошне крупни и обемни задачи. Во овој поглед тоа особено треба да се очекува во градежништвото, сообраќајот и прометот.

Кај градежната оператива ќе се јави потреба од извршување на околу два пати поголем обем на градежни работи, чие успешно извршување може да се оствари преку максимално механизирање процесот на самото градење, преку усовршување и унапредување организацијата на сите работни места и воведување индустриски методи во градбата.

Сообраќајот во идните години мора да биде така димензиониран, што да може да го следи развитокот на стопанството и порастот на животниот стандард. Битниот фактор и предуслов за извршување на задачите во сообраќајот лежи во зголемувањето на транспортната моќ и општата рационализација на сообраќајот.

Потребата и можностите повеќе и првенствено упатуваат на ориентација на довршување на објектите чија изградба е во тек и проширување и модернизација на постојните.

Во таа смисла потребно е да се изврши првенствено реконструкција и модернизација на главните железнички пруги, модернизација и реконструкција на постојната патна мрежа, набавка на неопходен број возила за превоз на стока и патници во железничкиот и друмскиот сообраќај, како и да се обезбеди проширување и модернизација на поштенско-телеграфските врски.

Развојот на сообраќајните услуги треба да се темели врз поширока ориентација на подобро искористување на постојните капацитетни можности порамномерно извршување на превозот преку цела година, постигање поголема брзина во превозот, утоварот, истоварот и слично.

Трговијата, угостителството и туризмот треба да се оспособат за извршување на поголем обем на промет и услуги, поефикасна реализација на произведената стока и подобро снабдување на потрошувачите воопшто.

Со цел за подобрување на снабдувањето потребно е да се продолжи со развивањето и усовршувањето системот на договарање за производство

и испорака на стоки, јакнење на фондовите за ризици, проширување системот на гарантирани цени, создавање на материјални резерви, подобрување на транспортните услуги и проширување на магацинскиот и други простор и др.

Развојот на туризмот отвара широки можности за проширување на размената со странство, за подобрување животниот стандард и др. Оттаму тој треба да биде поттикнуван со побрз и покомплексен развој на соодветни мерки за усовршување организацијата на делувањето.

Во областа на занаетчиството и другите услужни дејности треба да се оствари позабрзан развој, кој да го следи натамошниот пораст на личната потрошувачка, нараснатите потреби на стопанството и забележаната промена во структурата на потрошувачката во правец на сè поголемо учество на издатоците за трајни потрошни добра и други видови услуги.

5. Инвестиционата политика треба да биде насочена во остварувањето на набележаните основни цели и задачи во областа на производството и животниот стандард.

Измените во распределбата на средствата за инвестиции по носители на средства и промените во системот на финансирањето на проширената репродукција ќе има знатно влијание врз обемот и правците на инвестиционите вложувања. Со ова работните организации сè повеќе стануваат основни носители на одлуките за проширената репродукција, што несомнено ќе придонесе за побрза и поефикасна реализација на целите и задачите утврдени со оваа резолуција.

Во системот на проширената репродукција значајно место добиваат и банките, кои треба пошироко да го развиваат процесот на мобилизацијата на слободните средства на работните организации и на другите носители на средства и средствата да ги насочуваат во правец на порентабилни вложувања и за намени утврдени со општествените планови.

Инвестициите од средствата на работните организации треба да имаат посебно место и значење во вкупните вложувања. Врз ваквите средства во најголема мера треба да се оствари политиката на реконструкција и модернизација на постојните капацитети.

За рационално користење на вложените средства во идните години треба да се оствари максимално скратување на активизациониот период на изградбата. Скратувањето на роковите за изградба и побрзото ухедување на новите капацитети, заедно со политиката на модернизацијата и реконструкцијата на постојните капацитети, треба да овозможи и реконструкција на постојните капацитети, треба да овозможи знатно подобрување ефикасноста на инвестиционите вложувања. Повисоката ефикасност на инвестиционите вложувања треба да претставува појдовна основа како во зголемувањето на производството така и во висината на инвестиционите вложувања.

## IV.

ОСНОВИ НА ПОЛИТИКАТА НА ЛИЧНАТА  
ПОТРОШУВАЧКА И ОПШТЕСТВЕНИОТ  
СТАНДАРД

Паралелно со брзиот развој на материјалното производство во 1964—1970 година нужно треба да се остварува и брз пораст на личната потрошувачка и општествениот стандард.

Личната и општествената потрошувачка треба да бидат остварени со општа ориентација за побрз пораст на животниот стандард во целина и со политика на побрз развој на личната односно општествената потрошувачка.

Личната потрошувачка треба да се одвива во рамките на веќе започнатите измени во стопанскиот систем, со кој се врши понатамошна децентрализација на средствата како и во согласност со насоките на економската политика за поголемо учество на личната потрошувачка во националниот доход.

Напредно со преминот на интензивно стопанисување и со измените на условите за стопанисување, соодветно внимание треба да им се посвети на личните ниски доходи и, во склопот на порастот на производството и продуктивноста на трудот тие да се подигнат на ниво на реалните постигања и ефектите на стопанисувањето.

Личната потрошувачка и животниот стандард во денешните услови не се формираат само од личните доходи остварени на работното место, туку и од приходи надвор од редовниот работен однос како и од субвенционирањето од различни видови. Таквата ситуација не овозможува доследно применување принципот на распределба според трудот. Високите индиректни примања и субвенции нереално го прикажуваат учеството на личните доходи во трошоците на работењето. Затоа во идниот развој треба да се оди кон поцврсто поврзување на личните доходи со остварените резултати во работните организации. Потоа треба да се испитаат сите облици на субвенционирање и тие да се сведат на соодветни рамки или да се укинат, доколку не одговараат на достигнатиот степен на развој, а соодветниот ефект да се искаже преку зголемување на личните доходи.

Во идниот развој станбената изградба и стандардот на станувањето се од посебна важност. Ова дотолку повеќе што со решавањето на станбеното прашање истовремено директно се остварува политиката на подобрување на животниот стандард во целина. Да се настојува со усовршувањето на системот на финансирање на станбената изградба да се воведуваат нормални економски односи, како во самата изградба, така и во стопанисувањето со станбениот фонд. Оваа ориентација истовремено треба да значи и поголема мобилизација на дополнителни средства за станбена изградба. Повидни резултати треба да се постигнат и во начинот на градбата, каде посебно треба да дојде до израз индустрискиот начин на градба и воопшто поусовршена организација на градбата.

## V

## ЗАПОСЛЕНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ

1. Зголемувањето продуктивноста на трудот како активна функција на човекот и средствата за работа во интензифицирањето на процесите на остварувањето на општествената репродукција треба да биде една од основните поставки на развојот на производните сили и општествените односи во идниот период.

Остварениот степен на развојот на производните сили и интензифицирањето на развојните процеси во идниот период, претпоставува потреба од порационално искористување на создадената материјална основа, осовременување на производните процеси, подигање техничката опременост и хигиенско-техничката заштита на трудот, со воведување на современа техника и технологија, економисување на трудот и подигање на продуктивноста на трудот.

Со усовршувањето на стопанскиот систем во правец на јакнење на материјалната основа на самоуправувањето, односно јакнењето на улогата на непосредните производители во одлучувањето и остварувањето на проширената репродукција и создавањето на услови за подоследна примена на распределбата според трудот, се создаваат услови за непосредна заинтересираност на работните организации и непосредните производители за поцелосно искористување на постојните резерви и интензифицирање на развојните процеси и подигање на продуктивноста на трудот.

Постоенето на латентни резерви во земјоделството и прирастот на работноспособното население, претставува проблем што бара активен однос во остварувањето на политиката на активирање на населението т. е. запослувањето.

Постојаното подобрување на економските услови во земјоделството, во експлоатацијата на постојувачата за изедначување условите за стопанисување и условите за развој на самоуправувањето, треба да се одвива во правец на интензификација и на земјоделското производство и смалување на притисокот на индивидуалниот производител за запослување во неземјоделските дејности. Во решавањето на овој проблем треба да се настојува во поголема мера да се искористат можностите што се создадени за усовршување на комуналното стопанство и услужните дејности воопшто.

Стопанскиот и општиот развој се повеќе ги истакнува барањата за современо и технолошки посовршено производство, во кое да се оствари висока продуктивност и автоматизиран процес. Успешното остварување на оваа важна задача во идниот развој бара натамошни напори за подобрување на општата квалификациона структура и стручниот состав на запослените.

## VI.

## НАДВОРЕШНАТА ТРГОВСКА РАЗМЕНА

Понатамошниот развој на стопанството неминовно условува тоа да биде поинтензивно поврзано со меѓународниот пазар. За таа цел напо-

рите на сите соодветни органи ќе треба да бидат насочени кон остварувањето на оваа цел.

Стопанските организации ќе треба да настојуваат да го зголемуваат производството за надворешниот пазар. Тие треба да остварат подобрување на квалитетот и асортиманот, прилагодување на производството за надворешниот пазар и што поголемо учество во меѓународната поделба на трудот воопшто. На овој начин се создаваат услови да се постигне подобро користење на капацитетите, нивното подобро опремување, механизирање и автоматизирање.

Низ разни форми на остварување на врски со надворешните партнери ќе треба да се создаде крајна и стабилна размена со странство. За таа цел ќе придонесат и мерките што се преземаат во општојугословенски размери. Стопанските организации ќе треба да настојуваат што порационално да ги ползуваат условите што се создаваат со новите мерки.

За остварувањето на оваа задача од значење е и унапредувањето на односите помеѓу производните и надворешно-трговските стопански организации. Треба да се настојува на воспоставување на подолгорочни меѓусебни односи.

Во остварувањето на оваа задача стопанските организации во СРМ треба во поголема мера да ги користат можностите што ги дава кооперацијата со другите стопански организации во земјата и странство.

Во идниот период, исто така, треба да се вложуваат напори за истражувања и проширување можностите за зголемување на нестоковниот извоз. Од особена важност се можностите за развој на туризмот и туристичкиот сообраќај.

## VII

### ОПШТЕСТВЕНИ СЛУЖБИ

1. Движењето на обемот на општата потрошувачка во идниот период, како од аспектот на оспособувањето на капацитетите и мрежата на установите, така и од аспектот на организационото и кадровското јакнење на тие служби, треба да се оспособува што повеќе за вршење на услуги на населението и за реалното подигање на неговиот животен стандард. Исто така, нивното оспособување се наложува како битен услов за функционирањето на стопанството.

Развојот на овие служби истовремено треба што повеќе да се усогласи со стопанскиот растеж и економската сила на населението и да биде проследен со усовршувањето на нивната организација, условите за работа и системот на финансирањето на работните организации од оваа област.

За правилното функционирање на општествените служби во областа на просветата и културата научно-истражувачката дејност, здравјето и социјалната заштита, физичката и техничката култура на народот, потребно е да се обезбедат средства кои ќе бидат директно поврзани со по-

растот на расположивите општествени средства и нараснатите потреби во сообразност со функцијата и улогата што ја имаат овие служби во општествениот живот.

2. Понатамошниот напредок во развојот на стопанството, зголемувањето на ефикасноста во стопанисувањето, подобро користење на производните фактори, пошироката примена на научно-истражувачката работа, зголемувањето продуктивноста на трудот во голема мера се условени од благовременото задозолување на потребите од стручни и квалификувани кадри во стопанството. Заради тоа, на овој проблем треба да му се посвети соодветно внимание, преку проширувањето мрежата на образовните институции и нивните капацитети, во согласност со економскиот развој на заедницата, зголемувањето на средствата за финансирање на образованието, со што би се создале поповолни материјални услови за развој на образовните институции, како и за стимулирање на наставничкиот кадар за остварување начелото на расподелба според вложениот труд.

Во перспективниот општествен развој образованието на кадрите на сите нивоа треба да се третира како битен, составен дел на проширената репродукција.

Со основното школство треба да се обезбеди целосно опфаќање на генерациите од соодветната возраст.

Посебен проблем во областа на основното образование претставува образованието на возрасните, како еден од условите за подигање образовно-културното ниво на населението, што ќе придонесе за поголемо вклучување на кадрите во производството. За таа цел нужно е поголемо ангажирање на општествено-политичките и работните заедници во создавањето на соодветна материјална база за основно образование на возрасните. Развојот на школството од втора степен во идниот период треба да се усогласи со потребите од кадри за стопанството и јавните служби.

Работните организации и општествено-политичките заедници, при распределбата на расположивите средства во своите програми и планови треба да создаваат соодветни можности за подобрување на материјалната основа на образовните институции.

3. Во идниот период треба да му се посвети поголемо внимание на развојот на научно-истражувачката дејност. Програмската ориентација треба да се сообрази со потребите на стопанскиот и општествениот развој. Исто така ќе биде нужно да се настојува да се стимулира ликвидирањето на постојната иситност на научно-истражувачките капацитети за да се постигне порационално користење на постојниот кадровски потенцијал, потесна поделба на трудот и специјализација, а со тоа и нивното оспособување да даваат комплексни научни решенија за актуелните проблеми.

Финансирањето на научно-истражувачката работа треба постојано да се усовршува и да се усогласува со потребите на стопанството и општествените служби.

4. Насоките во областа на културата, врз база на потребите, треба да овозможат развој на културните институции во нивните разновидни облици и манифестации. Општествено-политичките заедници, стопанските организации и културните установи треба да дадат соодветна подршка и да обезбедат соодветни средства за создавање на поширока материјална основа за развитокот на културните институции и дејности.

Посебна грижа да се посветува на заштитата на спомениците на културата, радио-телевизијата, книгата и кинофикацијата.

Основната ориентација во развитокот на физичката култура во идниот период треба да биде насочена кон масовното опфаќање на граѓаните во физкултурните активности. Физичката култура треба да стане постојана грижа на работните колективи и општествено-политичките заедници, при што училиштата треба да бидат главни носители.

Брзиот развиток на науката, техниката и се пошироката примена на научните достигања во процесот на современото производство, наложуваат посистемно подигање на техничката култура, како интегрален дел на општото образование и општата култура.

5. Во областа на здравствената заштита во идниот период треба да дојде до јакнење на материјалната основа за позабрзано развивање мрежата на здравствените установи, нивното опремување, зголемување на стручните здравствени кадри од сите профили, со цел здравствената заштита да се подигне на повисоко стручно ниво и да се обезбеди покомплексна здравствена заштита на граѓаните.

Во идниот развојен период треба да се ангажираат сите фактори, а особено здравствените служби, во намалувањето смртноста на доенчињата, општата смртност кај населението, сузбивање на заразните заболувања, првенствено ТБЦ, и подобрување на општите хигиенски услови на населението.

Потребно е да се преземат мерки за развивање на амбулантно-поликлиничката и диспанзерската здравствена служба, како и нивното посовремено опремување со опрема и кадар.

6. Во сообразност со развојот на стопанството и нараснатите материјални можности на заедницата, во рамките на општата грижа за работниот човек и неговото семејство, соодветно место треба да и се даде и на социјалната заштита. Затоа во идниот развој треба да се обрне посебно внимание на проширување мрежата и капацитетите на установите во кои се обезбедува социјална заштита на определени категории граѓани, како и на институциите што се занимаваат со следењето, проучувањето и третирањето на социјалните проблеми. Натamoшниот развој на социјалната заштита првенствено треба да се темели врз постојаните извори на финансирање на оваа дејност.

Во рамките на комплексната грижа и заштитата на децата и младината особено се истакнува потребата од позабрзано темпо на проширување

мрежата и капацитетот на установите за згрижување на децата на запослените граѓани како што се детските јасли, градинките, објектите за одмор, за рекреација и друго.

За обезбедување на материјално необезбедените граѓани, деца без родители, деца со психозички недостатоци и други социјални категории, постојните установи и користените средства не овозможуваат достатна заштита. Со цел за натамошно унапредување заштитата на овие категории граѓани во идниот период треба да се инсистира на проширување капацитетите на установите од овој вид со нагласена ориентација кон создавање и проширување мрежата на институции за заштита на стари и ментално недоволно развиени деца и младинци.

### VIII

#### ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА НА СКОПЈЕ

Обновата и изградбата на Скопје претставува крупна задача која треба да се оствари до 1970 година.

Успешното извршување на задачите на обновата и изградбата на Скопје претпоставува изготвување на целосна и реална програма за изградбата и обновата и изготвување на перспективен генерален регулационен план на градот.

Целокупната општествена заедница учествува во обновата и изградбата на Скопје со значителни средства.

Рационалниот распоред и употребата на овие средства се основен услов за извршување на крупните задачи на обновата и изградбата во предвидениот рок.

Доведувањето системот на финансирање на одделните дејности и намени во согласност со програмата за обнова и изградба, како и во согласност со потребата од ефикасна и брза изградба, се неопходен услов кој ќе придонесе основните проблеми на стопанството и на граѓаните на Скопје да бидат решени на начин кој ќе создаде услови за нормален развој на Скопје по 1970 година.

\* \* \*

Собранието на СРМ смета дека општествено-политичките заедници и работните организации во областа на стопанството, во општествените дејности и другите организации и институции, при изготвувањето на своите планови да ги имаат предвид целите и насоките на оваа Резолуција.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2656  
18 декември 1964 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видос Смилевски, с. р.



259.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седниците на Републичкиот и Стопанскиот собор, одржани на 17 декември 1964 година, откако го разгледаа Извештајот за резултатите од примената на Законот за искористување на пасиштата, доставен од Извршниот совет и Извештајот од групата пратници на одборите за земјоделство на Републичкиот и Стопанскиот собор за испитување резултатите од примената на овој Закон, донесува

### ПРЕПОРАКА ЗА ПОРАЦИОНАЛНО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПАСИШТАТА

Во изминатите неколку години во Републиката се забележува тенденција на опаѓање на добиточниот фонд и посебно на фондот на овците во индивидуалниот сектор. Покрај опаѓањето на фондот на овците, се констатира дека и продукцијата на сточарството не е на задоволувачко ниво.

Причината за опаѓањето на добиточниот фонд иако во 1964 година се јавува тенденција на извесен пораст, покрај другото, е во тоа што на одделни подрачја се јавува зафаќање на пасиштата со шумска вегетација или нивното претворање во ораници, а едновремено не се преземени соодветни мерки за менување начинот на сточарење и обезбедување исхрана за добитокот и од други извори.

Миграционите движења на населението од село во град, исто така влијаат за опаѓањето на добиточниот фонд воопшто, а посебно на фондот на овците.

Некои општински собранија не воделе сметка за правилната распределба на пасиштата, така што одделни стопански организации располагаат со одвишок на летни пасишта, а немаат доволно зимски и обратно, што е причина таквите стопански организации да не можат да го одржуваат и зголемуваат постојниот фонд на овци.

За намалувањето бројот на овците влијае и високиот износ на надоместокот за користење на пасиштата, што стопанските организации, кои управуваат со пасиштата, го наплатуваат од индивидуалните стопани и од други стопански организации. Во изминатиот период не се преземени мерки за планско и интензивно стопанисување со пасиштата. Општинските собранија, согласно постојните законски прописи, не донеле и акти за примена на минимум агротехнички мерки за пасиштата. Стопанските организации кои управуваат со пасиштата немаат основни планови за нивното користење, а наплатените износи за надоместокот не се употребуваат за унапредувањето на пасиштата. Заради тоа не се согледани и решавани проблемите на унапредувањето и интензивното користење на пасиштата. Органите на управата, од своја страна, не преземале енергични мерки за примената на овие одредби од законот.

Во Републиката постојат објективни услови за зголемување фондот на овците и добиточниот фонд, како во социјалистичкиот така и во индивидуалниот сектор, кои од изнесените причини не се

доволно искористени. Ова, во прв ред, се однесува на неискористувањето на капацитетите на пасиштата и на можноста да се обезбедат пасишта за фондот на овци во социјалистичкиот сектор. За зголемувањето бројот на овците влијае и подобрувањето на општествено-економските услови за развитокот на овчарството и правилната примена на Законот за искористување на пасиштата како и на другите позитивни прописи.

Имајќи го предвид ова, а со цел да се подобри положбата во користењето на пасиштата, да се отстранат наведените недостатоци и да се зголеми сточарското производство, врз основа на материјалите и претресот по нив, Републичкиот собор и Стопанскиот собор на Собранието на СРМ

### ПРЕПОРАЧУВААТ

1. Стопанските организации што управуваат со пасиштата и оние што располагаат со овци и друг добиток проблемот на обезбедувањето на пасишта за добиточниот фонд во социјалистичкиот сектор треба да го решат по пат на долгорочна деловна соработка или да извршат трајна замена на своите слободни капацитети од летни за зимски пасишта и обратно.

Окрупувањето на сточарските стопански организации може да придонесе овој проблем да биде решен побрзо, со што би се создале услови и за порационално стопанисување со пасиштата и зголемување на добиточниот фонд.

2. Да се изменат одредбите на Законот за искористување на пасиштата во делот за определување височината на надоместокот за искористувањето на пасиштата. Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство да се овласти да го определува максималниот износ на овој надоместок и да се укине одредбата за внесување на тие средства во локалните инвестициони фондови. Средствата од надоместокот за искористување на пасиштата во целина да им се отстапуваат на стопанските организации што управуваат со нив. Се препорачува сvie средства да се користат, пред сè, за унапредување на пасиштата.

3. Стопанските организации кои управуваат со пасиштата своите кооперативни односи со индивидуалните производители да ги поставуваат врз долгорочна основа, за да можат и на тој начин да создадат сигурност кој индивидуалните производители и тие да го развиваат сточарството, бидејќи општествен интерес е пасиштата да се користат рационално и да се зголемува фондот на добитокот и сточарското производство.

Се препорачува работните организации од областа на шумарството да го подобрат односот кон користниците на паша во шума онаму каде што објективните услови тоа го дозволуваат без штети по шумите.

4. Врз зголемувањето на добиточниот фонд влијае и кредитната политика. Се препорачува банките да го кредитираат прирастот, изградбата на објекти за сместување на основните стада од сопствениот подмладок на работните организации, да ги зголемат средствата за гоеење на ситен и

крупен добиток, како и да се кредитира кооперацијата со индивидуалните производители во сточарството.

Во организацијата на гошењето треба да се вклучат и кланиците и организациите што се занимаваат со снабдување на пазарот со сточарски производи.

5. Општинските собранија да пропишат минимум агротехнички мерки, а стопанските организации да донесат основни планови за искористување на пасиштата, согласно Законот за искористување на пасиштата.

6. Органите на управата треба да бидат доследни во спроведувањето на законските прописи. Сèкаквото отстапување од тие прописи може да предизвика штетни последици. При разорувањето на пасиштата и нивното преориентирање и други култури треба да се спазуваат законските прописи. Разорувањето треба да има економско оправдание и паралелно да се преземат мерки за обезбедување исхрана на добитокот.

7. Стручните служби и стопанските организации треба да преземат постојани мерки за поддржување на стопанисувањето на сточарството, за мелиорирање на пасиштата, за подобрување на расниот состав на добитокот и зголемувањето на продукцијата. За таа цел нужно е да се обезбедат средства за научна работа во областа на сточарството.

8. Да се води погледа грижа за подобрувањето квалификационата структура на кадрите во сточарството, така што во оваа гранка да се вклучува и висококвалификуван кадар.

Стопанските организации треба да преземат постојани мерки за подобрување условите за работа на кадарот што работи во сточарството и мерки за зголемување на личните доходи врз база на подобри деловни резултати.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 1420

17 декември 1964 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

#### 260.

Организационо-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 23 декември 1964 година, откако ја разгледа состојбата во врска со криминалитетот кај малолетниците, донесе

#### ПРЕПОРАКА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА ВОСПИТНАТА ЗАПУШТЕНОСТ НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА И СУЗБИВАЊЕ НА МАЛОЛЕТНИОТ КРИМИНАЛ

Соборот констатира дека во борбата против воспитната запуштеност на децата и младината и во сузбивањето на малолетничката деликвенција, се постигнати позитивни резултати. За отстрану-

вањето на причините за појавата на малолетничката воспитна запуштеност вложени се доста напори од страна на собранијата, социјалните служби училиштата и општествените организации, а исто така и за оживотворувањето на основните принципи воведени со новелираниот Кривичен законик и Законикот за кривичната постапка, во однос на третманот на малолетниот деликвент. Со вложените напори од страна на судовите, органите на прогонот и социјалните служби во основа се обезбедуваат правилен третман на малолетниот деликвент и се преземени низа мерки за неговата ресоцијализација. Општествената заедница вложи доста материјални средства за организирање на посебни стручни установи за ресоцијализација на малолетниците, а посебно за формирање на посебни стручни социјални служби — центри за социјална работа, кои имаат значаен удел во борбата против воспитната запуштеност и посебно во сузбивањето на малолетничката деликвенција.

Меѓутоа, Соборот, констатира дека се уште постојат сериозни проблеми на планот на сузбивањето на воспитната запуштеност на децата и младината, а посебно на малолетничката деликвенција.

Во Социјалистичка Република Македонија, воспитната запуштеност на децата и младината, а посебно малолетничката деликвенција, покажуваат постојана тенденција на пораст. Се уште не се во доволна мера научно проучени факторите што влијаат врз појавата на воспитната запуштеност на децата и младината, ниту се појасно утврдени и определени мерките за борба против оваа општествено-негативна појава.

Постојат проблеми и во доследната примена на одредбите на Кривичниот законик и Законикот за кривичната постапка, поради непостоење на извесни воспитни установи, како и поради недоволната организираност на социјалните служби, пред сè старателските органи, посебно поради недоволно преземените мерки за формирање на посебни стручни социјални служби — центри за социјална работа. Некои општински собранија не обезбедуваат потребни финансиски средства за извршување на судски одлуки, за упатување на малолетниците во воспитни установи и тие не можат да бидат спроведени во живот.

На планот на превентивната борба против појавите на воспитната запуштеност, посебно малолетничката деликвенција, постојат низа отворени проблеми. Не постои доволна синхронизираност и адекватна ангажираност на низа општествени фактори во сузбивањето на оваа општествено негативна појава. Има створени проблеми и во поглед обезбедувањето на повеќе услови за сестрано развивање на творечките сили и ангажирање на младинецот во сите животни процеси, потоа на планот на укажување повеќе помош на семејството и др.

Со оглед на изложеното, за поуспешно сузбивање појавите на воспитната запуштеност на децата и младината, посебно на малолетничката деликвенција, Организационо-политичкиот собор на Собранието донесува

### ПРЕПОРАКА

Им се препорачува на општинските собранија и неговите органи и служби, органите на прогонот и судовите, училиштата, семејствата, општествени организации и другите фактори што работат на воспитувањето на децата и младината посистемно да се занимаваат со проблемите на воспитната запуштеност на децата и младината и појавите на малолетнички криминал и да преземат мерки за негово спречување и сузбивање. Во таа смисла особено е потребно:

— да се работи на развивање мрежата на установи и институции со културно-забавен и техничко-воспитен карактер, за унапредување содржината на работата на спортските, пионерската и другите општествени организации, како фактори за посестрано воспитување на децата и младината и нивно ангажирање со разновидни дејности што придонесуваат за развивање на творечки навики. Посебно треба да јакне улогата на училиштето во организирањето на воспитниот процес и во укажување помош на учениците, особено на оние кај кои се манифестираат појави на воспитна запуштеност, како и за обезбедување повеќе материјални услови за развивање на слободните активности на учениците. Непходно е да се испитаат можностите за обезбедување услови за школување на позастарени ученици — младинци, нивно квалификување и запослување;

— органите на прогонот и судовите постојано да ги следат појавите и проблемите на малолетничката делинквенција и да соработуваат со заинтересираните општествени фактори за сузбивање на оваа штетна општествена појава. Тие треба да работат на отстранувањето на согледаните слабости во постапката, како и да работат на подоследна примена на основните принципи на Кривичниот законик и Законот за кривична постапка, при кое да настојуваат поквалитетно и побрзо да се води постапката, за да биде интервенцијата на општеството поефикасна. Органите на прогонот и судовите да одржуваат што потесна врска со воспитно-поправните домови и установи, со цел да го следат извршувањето на изречените мерки и да се постигне целосна ресоцијација. Во тој правец треба да се настојува судиите за малолетници да бидат што помалку оптоварувани со задолженија надвор од судот, за да можат што повеќе да придонесуваат за сузбивање на малолетничката делинквенција;

— за посистемна работа во превентивата за сузбивање на малолетничката делинквенција и за обезбедување доследна примена на изречените мерки против малолетните делинквенти, нужно се налага натамошно развивање и јакнење на старателските органи при општинските собранија. Исто така треба да им се посвети поголемо внимание и на социјалните установи. Треба да се вложуваат поголеми напори за укажување помош на семејството во извршувањето на неговата основна функција — воспитување на децата и младината;

— неопходно е да се обезбедуваат потребните финансиски средства за извршување на судските одлуки, со кои се предвидува упатување на малолетници во воспитни установи. За што неуспешна работа на оние установи како и на воспитно-поправниот дом треба да се настојува тие кадровски да јакнат, во прв ред со привлекување на стручни социјални работници, педагози, психолози, како и да се организираат повеќе центри за социјална работа;

— се налага потреба од организирање на дисциплински центри, за да може да се обезбеди примената на воспитната мерка упатување во дисциплински центар, како и преиспитување на можностите за отворање на уште некои воспитни установи, со што би се обезбедила подеднаквата примена на воспитната мерка — упатување во воспитна установа;

— општинските собранија и другите самоуправни органи и организации во општините треба да преземаат потребни мерки за прифаќање на малолетните делинквенти по издржаната воспитна мерка, за нивното запослување и вклучување во општествениот живот, со што ќе се придонесе да се спречува повторното вршење на кривични дела.

Бр. 2613

23 декември 1964 година

Скопје

Претседател

на Организационо-политичкиот собор,  
Фируз Демир, с. р.

### 261.

На основа став 2 забелешка 4) во тарифниот број 138 од Уредбата за Тарифата на данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 46/62, 51/62, 53/62 и 12/63 година и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 18/63, 20/63, 23/63, 30/63, 44/63, 51/63, 52/63, 7/64, 10/64, 13/64, 24/64, 29/64 и 30/64), Извршниот совет донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА ДА ГИ ПРОПИШУВААТ КОЛИЧНИТЕ НА РАКИЈА КОИ СЕ ОСЛОБОДУВААТ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ**

1. Се овластуваат општинските собранија да ги пропишуваат количините на ракија кои, според ставот 1 од забелешката 4) во Тар. бр. 138 од Тарифата за данокот на промет, се ослободуваат од плаќање данок на промет.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-2417/1

4 декември 1964 година

Скопје

Претседател

на Извршниот совет,  
Александар Грличков, с. р.

262.

На основа член 78 од Законот за високото школство во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 30/61), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УКИНУВАЊЕ НА ВИШИТЕ ЕКОНОМСКИ ШКОЛИ ВО ТЕТОВО И КУМАНОВО

1. Во Решението за укинување на вишите економски школи во Тетово и Куманово („Службен весник на НРМ“ бр. 25/62) во ставот 2 на точката 3 зборовите „учебната 1963/64 година“ се заменуваат со: „месец февруари 1965 година“.

2. Ставот 2 на точката 4 се менува и гласи: Републичкиот секретар за просвета во согласност со Републичкиот секретар за буџет и организација на управата ќе одлучи за натамошното управување со нераспределениот инвентар и другиот имот на школата.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 09-2353/1  
4 декември 1964 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Александар Грличков, с. р.

263.

На основа член 22 став 2 од Законот за Институтот за национална историја во Скопје („Службен весник на НРМ“ број 15/56), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### за разрешување и назначување директор на Институтот за национална историја во Скопје

1. Се разрешува од должноста директор на Институтот за национална историја во Скопје д-р Александар Христов, по негово барање.

2. Се назначува за директор на Институтот за национална историја во Скопје Михаило Апостолски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-2616/1  
4 декември 1964 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Кемал Сејфула, с. р.

264.

На основа член 35 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### за разрешување на директорот на Институтот за фолклор во Скопје

1. Се разрешува од должноста директор на Институтот за фолклор во Скопје Драгослав Ортаков, по негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-2616/2  
4 декември 1964 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Кемал Сејфула, с. р.

265.

На основа член 35 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### за назначување вршител на должноста директор на Институтот за фолклор во Скопје

1. Се назначува за вршител на должноста директор на Институтот за фолклор во Скопје д-р КИРИЛ КАМИЛОВ, научен соработник на Институтот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 17-2616/3  
4 декември 1964 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Кемал Сејфула, с. р.

266.

На основа член 137 од Законот за здравствената заштита и организација на здравствената служба („Службен весник на НРМ“ бр. 17/61), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### за разрешување на управителот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во с. Јасеново, Титоввешка околија и за назначување вршител на должноста управител

1. Се разрешува од должноста управител на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во с. Јасеново, Титоввешка околија д-р Боровоје Церик, по негово барање.

2. Се назначува за вршител на должноста управител на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во с. Јасеново, Титоввешка околија д-р ДИМИТАР СОКОЛОВ, лекар во Болницата.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-2616/4

4 декември 1964 година

Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет.  
Кемал Сејфула, с. р.

267.

На основа член 95 став 2 од Општиот закон за организацијата на здравствената служба („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 45/60, 9/61 и 22/61), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување член на Републичката арбитражна комисија

I. Се разрешува членот на Републичката арбитражна комисија д-р Сотир Сотировски, началник на Одделението за здравство на Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

II. Се именува за член на Републичката арбитражна комисија д-р КИРИЛ ЈАНЕВ, стручен референт во Одделението за здравство на Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-2616/6

4 декември 1964 година

Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Кемал Сејфула, с. р.

268.

На основа член 5 од Уредбата за основање Републичка комисија за преглед на филмови („Службен весник на СРМ“ број 25/59), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

за именување претседател и членови на Републичката комисија за преглед на филмови

I. Се разрешуваат досегашните членови на Републичката комисија за преглед на филмови.

II. Се именуваат во Републичката комисија за преглед на филмови:

а) за претседател

— **БОРЧЕ АТАНАСОВСКИ**, политички работник во ЦК СКМ,

б) за членови

— **БЛАГОЈА АТАНАСОВСКИ**, уредник на Радио-телевизија — Скопје;

— **МИХАИЛО БАНДЕ**, член на ЦК СКМ на Скопје;

— **ЈОВАН БОШКОВСКИ**, уредник во Издавачкото претпријатие „Култура“ во Скопје;

— **ТАШКО ГЕОРГИЕВСКИ**, писател;

— **ВУКАН ДИНЕВСКИ**, артист на Народниот театар во Скопје;

— **КАМЕНЧО ГОРГОВ**, секретар на ЦК СКМ;

— **ДИМЧЕ ЈАНЕВСКИ**, главен уредник на „Млад Борец“;

— **РИСТО КАЛЧЕВСКИ**, академски сликар;

— **МИШО САМОИЛОВСКИ**, филмски снимател;

— **АЛЕКСАНДАР ЦАМБАЗОВ**, композитор.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2616/5

4 декември 1964 година

Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Кемал Сејфула, с. р.

269.

На основа член 22 во врска со член 12 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 2/64), Извршниот совет донесува

### ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛЕН 10 ОД ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

1. Во Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата предвидени во член 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 10/64) во точка 1 под а) цифрата „1.300“ се заменува со цифрата „1.380“.

Во истата точка под а) се додава нова четврта алинеа која гласи:

„— за решавање на граничниот премин кај с. Богородица „Гевгелија“ — — 80 милиони дин.“

Точката в) се менува и гласи:

„во железничкиот сообраќај за учество во изградбата на железничкиот јазел Скопје — — 700 милиони дин.“

По точка в) се додава нова точка г) која гласи:

„— за изготвување на техничката документација за реконструкција на аеродромот „Охрид“ 20 милиони дин.“

2. Во точката 2 став 2 зборовите: „за учество во набавка на железнички товарни вагони“ се заменуваат со зборовите: „за изготвување на техничка документација за реконструкција на аеродромот „Охрид“.

3. Во точката 3 алинеа петта се менува и гласи:

„— за изготвување на техничка документација за реконструкција на аеродромот „Охрид“ — Општината Охрид“.

4. Во точка 4 став 1 алинеа прва се брише.  
Во став 2 по зборот „патишта“ се додаваат зборовите: „и за изготвување на техничката документација за реконструкција на аеродромот „Охрид“.

5. Во точка 5 алинеа петта се менува и гласи:  
„— за кредитот за изготвување на техничка документација за реконструкција на аеродромот „Охрид“ — 1%.

6. Во точка 6 алинеа петта се менува и гласи:  
„— 50 години за кредитот за изготвување на техничка документација за реконструкција на аеродромот „Охрид“.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-2632/1

26. декември 1964 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Александар Грличков, с. р**

## Огласен дел

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-9941/1 од 2 јуни 1964 година, ја одобри промената на личното име на Стевовски Божидар, роден на 22 ноември 1925 година во село Отуње, Тетовска околија, од татко Гоко и мајка Сирма, така што во иднина личното име ќе му гласи **Стефановски Бошко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (565)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 19499 од 11 ноември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Кочева Горинка, родена на ден 3 ноември 1933 година во село Мечкуевци, Штипска околија, од татко Панџ и мајка Кона, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Атанасова Борјанка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (566)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-19988 од 17 ноември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јолевски Леван, роден на ден 4 јули 1925 година во село Граиште, Битолска околија, од родители: татко Никола и мајка Јованка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Кимовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (567)

## СУДСКИ ОГЛАСИ

### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје, тужителката Зорка Цуклевска, од Скопје, ул. „658“ бр. 9а, населба „Прниче“, поднесе тужба за развод на бракот против тужениот Вангел Цуклевски, сега со непознато место на живеење на територијата на СФРЈ.

Се повикува тужениот Вангел Цуклевски, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да ја соопшти на судот својата сегашна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе му се определи привремен старател, кој на расправата ќе го застапува на негов трошок.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 646/64.

(568)

### ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на страна 229, ред. бр. 12 е запишано следното: Рудникот „Македонија азбест“ од Богословец, Св. Николе, е ставен во редовна ликвидација.

Ликвидационата комисија ја сочинуваат: Велко Стојчев, претседател, Димче Петров, Крум Стефанов, Ванчо Бетовски и Велин Јакимовски, членови.

За ликвидатор на рудникот назначен Велин Јакимовски.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 158/64. (1721)

Со решението бр. 06-813/1 од 24-III-1964 година на Собранието на општината Крушево, Земјоделската задруга „Нико Дога“ од село Житоше, општина Крушево, Битолска околија, е ставена во редовна ликвидација.

Се повикуваат сите поверители и должници во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да ги пријават своите побарувања, односно да ги измират своите долгови. По овој рок ќе се земе за исправна состојбата по книгите на Ликвидационата управа на задругата.

Од Ликвидационата комисија (1728)

Се заклучува постапката за присилна ликвидација над Книговодственото биро „Рентабилност“ — Битола.

По правосилноста на решението се наложува бришење од регистарот на Окружниот стопански суд во Битола.

Се разрешува од должноста Ликвидационен управник Мишко Милев, на основа не член 80 став 2 од Уредбата за престанок на претпријатија и дуќани.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Л. бр. 4/62. (1734)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 25, страна 63 е запишано следното: Земјоделската задруга „Леонид Јанков“ од село Гавато, со рршени-

ето на Собранието на општината Богданци број 4552/1 од 28 септември 1964 година е ставена под редовна ликвидација.

За ликвидатор на задругата е назначен со решението на Ликвидационата комисија број 4810/1 од 21-X-1964 година Олумчев Ефтим. Тој задругата под редовна ликвидација ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 12-XI-1964 година.

На досегашните потписници на задругата и тоа: Бејков Ѓорѓи, управник, Ристо Трајков Мурцев, раководител на погонот трговија, и Томе А. Попов, книговодител, им престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 633/64. (1736)

### РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под ред. број 188, страна 497 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Претпријатието „Макотекс“ увоз-извоз Скопје и тоа: Бранко Стамески, Атанас Атанасиевски, Васо Настевски, Киро Апостолов, Перо Адамовски, Нада Франгова, Киро Тодоров Зенделски, заменик директор, Андреј Алексов Михаилов, шеф на сметководството, и Васил Георгиев Вацев, шеф на пословница за девизни работи. Татјана Симеонова Михаилова, пом. раководител на II економска единица, и Александар Живков Стаматовски, пом. раководител на III економска единица, претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и новоназначените потписници и тоа: Перовиќ Лазар, шеф на одделението кожа, крзно и производи од кожа, Тодоровски Драгољуб, Јакимовски Ангеле, Мисовски Киро и Јашмак Ѓорѓи, во границите на овластувањето, сметано од 13-VII-1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 476/63. (961)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под ред. број 776, страна 531, книга III е запишано следното: Согласно со решението на Окружниот стопански суд во Нови Сад Фи бр. 1117/62 од 13-VI-1963 година фирмата на Деловната единица во Скопје, улица „27 март“ бр. 10 на Претпријатието за застапување на странски фирми, посредување и комисион „Југокомерција“ — Нови Сад во иднина се менува и ќе гласи: „Југокомерција“ — претпријатие за застапување, посредување и комисион — Нови Сад — Деловна единица — Скопје, улица „27 март“ број 10.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 676/63. (132)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под ред. бр. 234, страна 617 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Претпријатието за промет и извоз на лековити билки и афион

„Билка“ — Скопје и тоа: Илија Велков, директор, Петар Николов Митров, шеф на стопанско-сметководниот сектор, и Николина Ѓрєвска, референт по извоз, претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и новоназначените потписници: Ѓорѓи Муратовски, помошник директор, Ѓефко Ставровски, шеф на афионското одделение, Кочо Костовски, шеф на општиот сектор и Благоја Темов, самостоен книговодител, сметано од 6.XII.1963 година. Пејковска Павлина нема да биде веќе потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 730/63. (1530)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под ред. бр. 63, страна 179 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Електричното претпријатие „Електродистрибуција“ — Скопје, бидејќи со решението на Извршниот совет на СРМ — Скопје број 09-1325/1 од 18.VI.1963 година е споено во новоформираното Претпријатие за дистрибуција на електрична енергија на територијата на СР Македонија „Електро Македонија“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 723/63. (1531)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под ред. бр. 229, страна 623 е запишано следното: Ѓорѓи Тодоров Зарезанков, досегашен потписник на Занаџчиското Курчиско-крзнарско претпријатие „Димко Митрев“ — Титов Велес, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес број 11604/1 од 12.XI.1963 година Варналиев Владо, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 4.XII.1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 727/63. (1534)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под ред. бр. 275, страна 1005, книга I е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Механичкото услужно претпријатие „Агроремонт“ — Тетово и тоа: Митревски Вукадин, книговодител, и Миле Паумовски, директор, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник Симовски Георги, сметано од 5.XII.1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 726/63. (1536)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под ред. бр. 26, страна 67 е запишано следното: Согласно со решението на Општинското собрание Богданци бр. 6349/1 од 26.XI.1963 година дејноста на Земјоделската задруга „Изворски“ од село Богданци се проши-

рува и со: набавка и продажба на големо на сите видови прехранбени производи вклучувајќи ги и агрумите (јужно овошје).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 742/63. (1570)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 196, страна 535 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Електричната централа во Гостивар, бидејќи со решението на Извршниот совет на СРМ Скопје број 09-1325/1 од 18. VI. 1963 година е споена во новоформираното претпријатие за дистрибуција на електрична енергија на територијата на СР Македонија „Електро Македонија“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 739/63. (1573)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 182, страна 481 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци број 03-2017 од 6. III. 1963 година Угостителското претпријатие „Балкан“ од Кавадарци е ставено под принудна управа.

За принуден управник на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци број 01-3114 од 3. X. 1963 година Гоко Пеп Ангелов. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначените потписници: Ѓорѓи Т. Јанчевски, книговодител, и Рајна Г. Шемсва, благајник, сметано од 7. XII. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 731/63. (1575)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 783, страна 583, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на продавницата број 1 во Скопје, на улица „Цветан Димов“ бр. 6 на Фабриката за намештај, тапетерија и дрвна галантерија „Нова будуќност“ од Суботица Слипчевик Остоја, раководител, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Ахмед Адем Муњура, кој нема да биде потписник, сметано од 12. XII. 1963 година.

Се дополнува решението на овој суд Фи бр. 300/63 од 13. V. 1963 година со тоа што дејноста Продавницата број 1 со складиштето ќе ја обавува на големо и мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи број 736/63. (1580)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 335, страна 893 е запишано следното: Ристо Симеонов Колев, досегашен потписник на Претпријатието за превоз на патници и стока „Пролетер“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството на претпријатието е назначена Ѓуковиќ Драгутин Драгица. Таа прет-

пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Ѓоре Цветковски, директор, сметано од 20. XI. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 389/63. (1581)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. VI. 1963 година под рег. бр. 2/60, книга I е запишано следното: Ѓорѓиевски Александар, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Прогрес“ од село Подмол, Битолска околија, е разрешен од должност. За потписник е овластено лицето Трајковски Александар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 229/63. (1190)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13. VII. 1963 година под рег. бр. 40/55, книга I е запишано следното: Ѓорѓиевски Коста, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Светлост“ од село Породин, Битолска околија, е разрешен од должност. За потписник се овластува лицето Трајковски Пецо.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 248/63. (1191)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. VII. 1963 година под рег. бр. 5/55, книга I е запишано следното: Илија Дамевски и Крсте Танчески, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Чагор“ од село Лопатица, се разрешени од должност. За потписници се овластуваат Ивановски Васил, управник и Михајловски Видан, благајник.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 257/63. (1192)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4. X. 1963 година, под рег. бр. 7/58, книга I е запишано следното: Ѓорѓиевски Никола и Стојановски Трајан, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Пелагонија“ од село Горно Агларци, Битолска околија, се разрешени од должност. За потписници се овластуваат Петковски Благоја, управник, и Милошевски Трајан, благајник.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 335/63. (1193)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните  
загубени документи:  
РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација бр. 18240 на име Усеин Ибраимов Демиров, Винаца, Кочани. (3575)

Здравствена легитимација бр. 18241 на име Нандице Демирова, Винаца, Кочани. (3576)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 13846 на име Камче Славчов Илиев, с. Ораовица, Радовиш. (3577)



- Здравствена легитимација бр. 557 на име Томе Груески, ул. „Томе Никле“ бр. 85, Крушево. (3578)
- Здравствена легитимација бр. 26999 на име Снежана К. Попоска, ул. „М. Пијаде“ бр. 16, Прилеп. (3573)
- Здравствена легитимација на име Зухра Зекироска, ул. „Тризла“ бр. 109, Прилеп. (3580)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Мука Казимова, ул. „Наум Вожиноски“ бр. 5, Ресен. (3581)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Илме Муратова, ул. „Милош Дугов“ бр. 9, Ресен. (3582)
- Здравствена легитимација на име Сабри Асани, ул. „Јане Сандански“ бр. 54, Кичево. (3583)
- Свидетелство на име Слободан К. Паунков, с. Богданци, Гевгелија. (3584)
- Возна книшка на име Синан Шабана Синаиски, с. Криволака, Кавадарци. (3585)
- Здравствена легитимација бр. 5778 на име Богдана Ваневска, Тетово. (3586)
- Работна книшка бр. 16964 на име Рамиз Авдија с. Лисец, Тетовско. (3587)
- Работна книшка бр. 214 на име Јетула Лика, ул. „Ленин“ бр. 97, Тетово. (3588)
- Свидетелство бр. 157/12. VI. 1964 година, издадено од Училиштето за стопанство „Гоце Стојчевски“ — Тетово на име Драгољуб Апостолоски, ул. „Белешка“ бр. 2 — Тетово. (3589)
- Здравствена легитимација бр. 3274 на име Рада Донева, с. Видвиште, Кочани. (3590)
- Полиса за лично осигурување бр. 212725, издадена од ДОЗ во Куманово на име Шабан И. Османовиќ, ул. „Христијан Карпош“ бр. 82, Куманово. (3591)
- Здравствена легитимација на име Јованка Јовановска, с. Совиц, Битолско. (3592)
- Здравствена легитимација бр. 148012 на име Фруса В. Ристова, с. Манастирец, Кавадарци. (3593)
- Здравствена легитимација бр. 4804 на име Пецал Шефкет Азир, с. Чифлик, Тетовско. (3594)
- Здравствена легитимација бр. 5529/1866 на име Васо Самојлов Герасимовски, с. Сиричино, Тетовско. (3595)
- Свидетелство бр. 164/2 за I клас учителска диплома на име Бериша Сулејман, с. Горанци, Тетовско. (3596)
- Здравствена легитимација бр. 29376 на име Насер Неби Илџи, ул. „Ново Село“ бр. 15, Тетово. (3597)
- Здравствена легитимација бр. 6474 на име Славјанка Јованска Лазарова, с. Трканџе, Кочани. (3598)
- Здравствена легитимација бр. 73459 на име Стеван Стојчевски, с. Вратница, Тетовско. (3599)
- Здравствена легитимација бр. 970740 на име Александар Бржогоиќ, Скопје. (3600)
- Дозвола за оружје издадена од СВР — Скопје на име Рамадан Етем Ајдини, с. Драчево, Скопско. (3601)
- Здравствена легитимација бр. 38369 на име Петре Серафимов Младеновски, с. Речани, Кочани. (3602)
- Здравствена легитимација бр. 1003 на име Блага Јорданова Мицеска, с. Загорани, Битолско. (3603)
- Здравствена легитимација бр. 82845 на име Правда Јагуримоска, с. П. Рувци, Битолско. (3604)
- Здравствена легитимација бр. 76292 на име Владо Јагуриноски, с. П. Рувци, Битолско. (3605)
- Здравствена легитимација бр. 3182 на име Перса Арсска, с. Долно Житоше, Крушево. (3606)
- Работна книшка рег. бр. 3471, серија бр. 236363 на име Милан Јовески, с. Кадино, Прилеп. (3607)
- Здравствена легитимација бр. 22765 на име Трајана Милева Вељановска, с. Дихово, Битолско. (3608)
- Работна книшка рег. бр. 3628, серија бр. 113305 на име Верка (Ацска) Томеска, ул. „Блага Ружето“ бр. 2, Прилеп. (3609)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Циме В. Крстевски, с. Пезово, Кумановско. (3610)
- Здравствена легитимација бр. 364432 издадена од ЗСО — Призрен на име Томислав Сврдлан, ул. „Дурмиш Арслани“ бр. 34, Призрен. (3611)
- Здравствена легитимација бр. 37252 на име Илмија Садиков Латифоски, с. Пласница, Кичево. (3612)
- Свидетелство бр. 23/49, издадено од Основното училиште во село Непроштено на име Исмет Шасивари, Тетово. (3613)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 4187 на име Јанчо К. Лазаров, с. Ново Село, Штипско. (3614)
- Здравствена легитимација бр. 12108 на име Гуна Златанова Камчева, с. Горна Враштица, Радовиш. (3615)
- Работна книшка бр. 1029 на име Асип Казим Сулеманов, Скопје. (3616)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горги Матевски, Скопје. (3617)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Муафет В. Реџеџи, Скопје. (3618)
- Свидетелство за положен матурски испит, издадено од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Вержана С. Изеровиќ, Скопје. (3619)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сејфула А. Сејфула, Скопје. (3620)
- Здравствена легитимација бр. 248232 на име Драгица Јанчева, Скопје. (3621)
- Диплома за завршен дактилографски курс през 1961/62 година на име Милка Н. Ангелова, Скопје. (3622)
- Работна книшка бр. 483/61 на име Екрем Ф. Али, Скопје. (3623)
- Работна книшка бр. 27304 на име Алија Бајрам, Скопје. (3624)
- Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Сакип Асановски, Скопје. (3625)
- Здравствена легитимација бр. 4884/75 на име Гешко Л. Делоски, Скопје. (3626)
- Работна книшка бр. 297805/2631 на име Никола Костовски, Скопје. (3627)
- Индекс бр. 2540, издаден од Техничкиот факултет — Скопје на име Даница Бојациева, Скопје. (3628)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Коле С. Божиновски, Скопје. (3631)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободанка Јашарова, Скопје. (3632)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зулфикар Еминов, Скопје. (3633)
- Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Милан Стефковски, Скопје. (3635)
- Воена книшка издадена од ВП 1029 — Скопје на име Драгутин Атанасовски, Скопје. (3636)
- Здравствена легитимација бр. 5526 на име Добрила К. Танева, с. Прдејци, Гевгелија. (3637)
- Здравствена легитимација бр. 5524 на име Киро Танев, с. Прдејци, Гевгелија. (3638)
- Здравствена легитимација бр. 5525 на име Сава Танева, с. Прдејци, Гевгелија. (3639)
- Воена книшка издадена од ВП во Титово Ужице на име Пезо Назима Јонусоски, ул. „Чубрина“ бр. 1, Белград. (3641)
- Здравствена легитимација на име Сание Положани, с. Ливада, Струга. (3642)
- Здравствена легитимација бр. 14739 на име Мишо Митрев Стојанов, с. Росоман, Титоввелешко. (3643)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 7211 на име Горѓија Делов, с. Согле, Титоввелешко. (3644)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 7219 на име Ката Делова, с. Согле, Титоввелешко. (3645)
- Здравствена легитимација бр. 23334 на име Неда Костадиноска, ул. „Железничка“ бр. 8, Гевгелија. (3646)

Здравствена легитимација бр. 23708 на име Ибраима Осман Османи, с. Врапчиште, Гостивар. (3647)

Здравствена легитимација бр. 33310 на име Иље Дончо Папазов, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 107, Штип. (3648)

Свидетелство за завршено IV одделение през 1954/55 година на име Крсте Р. Брџакоски, с. Загорани, Прилеп. (3649)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ристо Маркоски, ул. „11 октомври“ бр. 102, Прилеп. (3650)

Свидетелство за завршен IV клас економско училиште, издадено од Економското училиште „Кузман Јосифовски — Питу“ — Прилеп на име Димитар Николовски, с. Годивје, Прилеп. (3651)

Свидетелство бр. 105 на име Борислав А. Илиевски, ул. „Страшко Симов“ бр. 32, Куманово. (3652)

Свидетелство за завршено VII одделение, издадено од Осумгодишното училиште „Кирил и Методи“ с. Крилатица на име Стојчо Санде Сибиновиќ, с. Опила, Кратово. (3653)

Воена книшка издадена од ВП 5640 — Тузла на име Сефет Бајрамов Зенкоски, Кичево. (3654)

Свидетелство издадено од Училиштето „Кирил и Методи“ на име Даринка Андонова, ул. „Мирче Ацев“ бр. 46, Титов Велес. (3655)

Свидетелство за завршен III клас стопанско училиште, издадено од Стопанското училиште „Колле Неделковски“ — Титов Велес на име Дине Шпетков, населба „Превалец“, Титов Велес. (3656)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Февзија Муратсва, с. Бузалково, Титоввелешко. (3657)

Здравствена легитимација бр. 29871 на име Агим Гази Зекири, с. Форино, Гостивар. (3658)

Здравствена легитимација бр. 29870 на име Гази Миљаима Зекири, с. Форино, Гостивар. (3659)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 477 на име Гиразије Адиљ Садики, с. Неготино, Тетовско. (3660)

Свидетелство на име Амети Мемет, с. Челопек, Тетовско. (3661)

Здравствена легитимација на име Вела Ангелкоска, с. Лешок, Тетовско. (3662)

Здравствена легитимација бр. 49785 на име Јанко М. Змејковски, ул. „ЈНА“ — Тетово. (3663)

Работна книшка бр. 1243 на име Ферат Нуџија, ул. „18 ноември“ бр. 103, Гостивар. (3664)

Здравствена легитимација бр. 5820 на име Борис Богатинов Пешов, с. Пресека, Кочани. (3666)

Здравствена легитимација бр. 3109 на име Васил Серафимов Митев, с. Винаца, Кочани. (3665)

Здравствена легитимација на име Ратка Павлова, ул. „355“ бр. 15, Скопје. (3667)

Ученичка книшка бр. 10, издадена од Централното училиште „Кочо Рацин“ — Кратово на име Милан Славев Донев, с. Железница, Кратово. (3668)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Кирил и Методи“ с. Крилатица на име Симеон Ангелов Стоилков, с. Талашманци, Кратово. (3669)

Свидетелство бр. 464 за I година, издадено од Хемиското училиште „Борис Кидрич“ — Титов Велес на име Донка Мишо Мишева, ул. „Партизанска“ бр. 20, Неготино. (3670)

Здравствена легитимација бр. 3802 на име Фердо В. Петровски, с. Церо, Кочани. (3671)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 23482 на име Спасе Пауновски, с. Челопек, Тетовско. (3672)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 21618 на име Шанаси Таири, с. Милетино, Тетовско. (3673)

Свидетелство за VIII одделение на име Иван Трајанов Костадинов, с. Мордовис, Кочани. (3674)

Здравствена легитимација бр. 8751 на име Јагода Благој Ѓорѓијоска, с. Мегленци, Битола. (3675)

Возачка дозвола бр. 1671, издадена од СВР — Битола на име Петар Станисављевиќ, ул. „Ленин“ бр. 200, Прилеп. (3676)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во село Пезово на име Александар Гирев Божиновски, с. Кутлибек, Куманово. (3677)

Здравствена легитимација бр. 5/92 на име Сафије Јегени, Дебар. (3678)

Здравствена легитимација бр. 22269 на име Ѓорѓи Д. Давчев, ул. „Јовче Чучук“ бр. 6, Титов Велес. (3679)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Владе Гравчев, ул. „Горе Органџиев“ бр. 23, Титов Велес. (3680)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ефтим Глигоров, Скопје. (3681)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Љубица Н. Рајковска, Скопје. (3682)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Ристиќ, Скопје. (3683)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Цена Јовевска, Скопје. (3684)

Воена книшка, издадена од Воениот отсек — Скопје на име Александар Николовски, Скопје. (3685)

Работна книшка бр. 745713 на име Рудолф Чермер, Скопје. (3686)

Воена книшка издадена во Сарајево на име Владислав Николевски, Скопје. (3687)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име (Кочко) Петре Богданов, Скопје. (3688)

Работна книшка бр. 276463/25780, издадена од Бирото за посредување на трудот — Вања Лука на име Благоје Настовски, Скопје. (3689)

Свидетелство за завршена IV година учителска школа, издадено од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Јован Петровски, Скопје. (3690)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анифа А. Ибраимова, Скопје. (3691)

Влсшка за здравствена легитимација бр. 216135 на име Зелбие Јусуфи, Скопје. (3692)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Менка Вељановска, Скопје. (3693)

Воена книшка на име Велко П. Петревски, Скопје. (3694)

Оружен лист бр. 359, издаден од СВР — Охрид на име Јордан Никола Мошарески, с. Велмевици, Кичево. (3695)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Менка Јосифова, с. Брусник, Ресен. (3696)

Свидетелство бр. 224/64 за завршено осумгодишно училиште за возрасни на име Власто Стојков Петровски, ул. „11 октомври“ бр. 44, Куманово. (3697)

Свидетелство бр. 19 за завршено осумгодишно училиште през 1962/63 година на име Зекирја Ибраим Куртиџи, с. Лопате, Куманово. (3698)

Здравствена легитимација бр. 9927 на име Тодор Николов Стаменков, с. Зрноци, Кочани. (3699)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Милорад Ѓорѓиев Панов, с. Чешинско, Кочани. (3700)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Доста В. Тенев, с. Кучевиште, Скопје. (3701)

Здравствена легитимација бр. 353 на име Лилјана Стојчева Пајческа, с. Дсбрушево, Битола. (3702)

Здравствена легитимација бр. 74469 на име Станојоска Цветанка, нова населба Бончејца, Прилеп. (3703)

Ученичка книшка бр. 11 за завршено VII одделение, през учебната 1962/63 година, издадена од Централното училиште „К. Рацин“ — Кратово на име Ацо Македон Игатов, с. Шлегово, Кратовско. (3704)

Здравствена легитимација на име Вера А. Ѓорѓијевска, с. Ведиње, Кумановско. (3705)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Васка М. Спасовска, с. Бељаковце, Кумановско. (3706)

Воена книшка на име Ампе Митев Нацевски, с. Шлегово, Кратово. (3707)

Работна книшка бр. 8340 на име Кирил Николов Вангелов, ул. „Христо Ботев“ бр. 4, Титов Велес. (3708)

Здравствена легитимација бр. 3394 на име Даница Куптинова, ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 18, Титов Велес. (3709)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Фадил Јашаревик, Г. П. „Ратко Миравик“, Титов Велес. (3710)

Здравствена легитимација на име Зора Лалкова, ул. „Вардарска“ бр. 19, Кавадарци. (3711)

Свидетелство бр. 8, издадено од с. Саракино на име Лилјана Горѓијева Јанчевска, с. Саракино, Тетовско. (3712)

Работна книшка бр. 4565, издадена од Тетово на име Бакири Рахман, с. Новаке, Тетовско. (3713)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Силвана Стојановска, ул. „Охридска“ бр. 31а, Скопје. (3714)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 706, издадена од ЗСО — Битола на име Васа Савева Арсиковска, с. Гор. Оризари, Битола. (3715)

Свидетелство бр. 14 за IV одделение, издадено од Кратово през 1935/36 г. на име Димитар Колев Стојчевски, ул. „Трајче Асов“ бр. 20, Кратово. (3716)

Здравствена легитимација бр. 4471/428, издадена од ЗСО — испостава — Брод на име Цвета Трајкова Гуровска, с. Рамне, Кичево. (3717)

Работна книшка бр. 709, издадена од НОО — Гостивар на име Видоја Р. Адамоски, с. Леуново, Гостивар. (3718)

Здравствена легитимација бр. 2389 на име Блаже Зафировски, ул. „Прохор Пчински“ бр. 45, Тетово. (3719)

Свидетелство за завршено осумгодишно училиште во с. Вратница през 1958/59 год. на име Маринко Марковски, с. Зубовце, Гостивар. (3720)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Крстана К. Петкова, Скопје. (3721)

Ученичка книшка за завршено VII одделение, издадена од Училиштето „Кирил Пејчиновиќ“ — Скопје на име Томе Блажевски, Скопје. (3722)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душан Г. Спасовски, с. Раштак, Скопје. (3723)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Цаповски, нас. „Бутел“ I, Скопје. (3724)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Бранко Стаматовски, Скопје. (3725)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Амза и Камила Сулејманови, Скопје. (3726)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ружа Марковска, Скопје. (3727)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цемо Мемедов, Скопје. (3728)

Оружен лист издадена од СВР — Скопје на име Иван Симонијан, Скопје. (3729)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кузман Ветеров, Скопје. (3730)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Скопје на име Павле А. Јовановски, Скопје. (3731)

Оружен лист бр. 119, издаден од Тополчани на име Реџеп Џемаилов Реџепоски, с. Древеник, Битола. (3732)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ахманке Имерска, ул. „Тризла“ бр. 215, Прилеп. (3733)

Свидетелство за завршено IV одделение, главна книга бр. 69, издадено од Народното основно училиште с. Жегљане на име Владе Трајков Пешевски, с. Жегљане, Кумановско. (3734)

Здравствена легитимација бр. 1426, издадена од ЗСО — Струга на име Наталија Писпоска, ул. „8 ноември“ бр. 14, Струга. (3735)

Работна книшка бр. 87 на име Томислав Борисов Атанасов, с. Паликура, Титов Велес. (3736)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7350, издадена од КЗСО — Гевгелија на име Јордана Крчољашева, с. Богданци, Гевгелија. (3737)

Воена книшка на име Илија Јорданов, ул. „Д. Влахов“ бр. 133, Титов Велес. (3738)

Работна книшка бр. 1310 на име Салаедин Аталко, ул. „ЈНА“ бр. 70, Гостивар. (3739)

Работна книшка бр. 184/59 на име Живорад Јован Нанчевски, с. Чајле, Гостиварско. (3740)

Здравствена легитимација бр. 4942/765, издадена од КЗСО — Гостивар на име Јусуф Велија Мустафа, с. Дсбридол, Гостивар. (3741)

Здравствена легитимација бр. 1020, издадена од ЗСО — Кочани на име Костадинка Андонова Апостолова, ул. „Д. Груев“ бр. 3, Кочани. (3742)

Здравствена легитимација бр. 2039, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Хајда Николска, с. Лепопелци, Кочани. (3743)

Здравствена легитимација бр. 36099, издадена од КЗСО — Кочани на име Глигор Петров Јованов, с. Ваница, Кочани. (3744)

Здравствена легитимација бр. 76423, издадена од ЗСО — Тетово на име Исмаил Хасиб Салиу, ул. „Вера Циривири“ бр. 1, Тетово. (3745)

Здравствена легитимација бр. 17819, издадена од ЗСО — Тетово на име Менка Јовановска, с. Радиовце, Тетовско. (3746)

Здравствена легитимација на име Киро Спасовски, ул. „470“ б. б., Скопје. (3747)

Здравствена легитимација бр. 8346, издадена од ЗСО — Прилеп на име Александар Костов Гајтановски, с. Бешште, Битолско. (3748)

Свидетелство бр. 55/6, издадено од Основното училиште од с. Десово на име Верка Спирова Бошковска, с. Десово, Прилеп. (3749)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4228, издадена од с. Бистрица на име Миле Наџи Милевски, с. Оптичари, Битола. (3750)

Работна книшка бр. 240 на име Борис Којчев, ул. „Питу Гули“ бр. 34, Битола. (3751)

Работна книшка рег. бр. 21650, серија бр. 332259 на име Борис Јаневски, ул. „Н. Тесла“ бр. 25, Битола. (3752)

Работна книшка рег. бр. 15760, серија бр. 235884 издадена во Битола на име Гани В. Мемедовски, ул. „Караџова“ бр. 66, Битола. (3753)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1567 на име Вангел Петровски, с. Олевени, Битолско. (3754)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1568 на име Велика Петрова с. Олевени, Битолско. (3755)

Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Основното училиште „Кочо Рацин“ во Кратово през учебната 1959/60 г. на име Илија Боров Колев, ул. „Љубљанска“ бр. 5, Кратово. (3756)

Оружен лист бр. 6, издаден од СВР — Охрид на име Велимир Анастасов Сиљановски, ул. „Стојан Божиноски“ бр. 29/6, Кичево. (3757)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Ресен на име Јане Темелков, с. Д. Б. Црква, Ресен. (3758)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3757 издадена од ЗСО — Струга на име Кадруша Чолаку, с. Радолиште, Струга. (3759)

Оружен лист бр. 258, издаден од СВР — Титов Велес на име Владо Темелков Дончевски, с. Раштани, Титов Велес. (3760)

Здравствена легитимација бр. 18533, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Мустафа Садиков Шпиртовски, с. Мелница, Т. Велес. (3761)

Здравствена легитимација бр. 24006, издадена од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Љубомир Вангел Митевски, с. Шлегово, Кочани. (3762)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Шоп Рудари на име Драган Досев Бојков, с. Шоп Рудари, Кратово. (3764)

Работна книшка рег. бр. 936, серија бр. 261915 на име Томислав Јордан Јовановски, с. Трновац, Кратово. (3765)

Здравствена легитимација бр. 30234 на име Ифтим Р. Попов, ул. „Тодор Мајсторче“ бр. 1, Кавадарци. (3766)

Здравствена легитимација бр. 1390/228, издадена од КЗСО — Гостивар на име Рувенде Целадина, с. Врапчиште, Гостиварско. (3767)

Работна книшка рег. бр. 6735, серија бр. 129242 на име Калош Садики Цемаили, ул. „Борче Јованоски“ бр. 14, Гостивар. (3768)

Работна книшка бр. 20129 на име Зора (Хејкез) Љубенова Белазелкоска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 42, Гостивар. (3769)

Здравствена легитимација бр. 46740 на име Тиро Феми ул. „Шуматоска“ бр. 30, Гостивар. (3770)

Здравствена легитимација бр. 3235, на име Миланко С. Тошев, ул. „Железничка станица“ бр. 32, Штип. (3771)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петранка Ц. Стаматовска, Скопје. (3772)

Воена книшка издадена од В. П. 6523/37 — Никшиќ на име Илија Ѓорѓиевски, Скопје. (3773)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Левент Абдула, Скопје. (3774)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Благоја Марковски, Скопје. (3775)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Борис Стрезовски, Скопје. (3776)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Костадинка Чопова, Скопје. (3777)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7921/61 на име Цветан Митрев Паскоски, с. Пашино Рувци, Битолско. (3778)

Здравствена легитимација на име Милојко Коруноски, с. Ропотово, Битолско. (3779)

Работна книшка на име Ѓорѓи Петров, Гевгелија. (3780)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Свети Николе на име Стојан Гуров Миоров, с. Прилиште, Св. Николе. (3781)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нијаз Неџипов, ул. „Радански пат“, 3 барака, 5 стан, Штип. (3782)

Здравствена легитимација бр. 10878, издадена од ЗСО — Филијала — Делчево на име Методи Киров Андонов, ул. „Методи Митевски“ бр. 2, Делчево. (3783)

Здравствена легитимација бр. 24144 на име Гордана Димо Атанасова, ул. „Б. Кидрич“ бр. 14, Винаца, Кочани. (3784)

Воена книшка на име Нијаз Неџипов, ул. „Раданска“, III/5, Штип. (3785)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 12031 издадена од ЗСО — Св. Николе на име Горка В. Костова, с. Ерџелија, Св. Николе. (3786)

Свидетелство бр. 616 за завршено основно осумгодишно училиште, издадено од Основното осумгодишно училиште во с. Новаца на име Цветан Новев Ристевски, с. Рибарци, Битола. (3787)

Свидетелство за завршен IV клас, през учебната 1945/46 г., издадено од Гимназијата „Ј. В. Тито“ на име Ѓорѓи Хр. Михајловски, ул. „Драгор“ бр. 18, Битола. (3788)

Работна книшка бр. 11449 на име Марија Грујева, ул. „Цв. Димов“ бр. 104, Битола. (3789)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ферит Исен Амедоски, с. Борино, Прилеп. (3790)

Земјоделска здравствена легитимација на име Љиљана Пајчева, с. Добрушево, Прилеп. (3791)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 658 на име Ратка Томева Богатинова, с. Филиповци, Кратово. (3792)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Петра Стојчевска, ул. „Г. Гаковик“ бр. 58, Куманово. (3793)

Свидетелство бр. 16/246 за завршено осумгодишно училиште, издадено од Осумгодишното училиште „Ѓорѓи Блажески“ с. Слатино на име Страилка Иванова Иваноска, с. Арбиново, Охридско. (3795)

Ловечка дозвола бр. 50, издадена од СВР — Т. Велес на име Васил Никола Панчевски, с. Росоман, Т. Велес. (3796)

Здравствена легитимација бр. 77739 на име Злате Трајко Стојановски, с. Ореше, Титоввелепко. (3797)

Здравствена легитимација бр. 1892, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Никола Алагазов, с. Сујеклари, Титов Велес. (3798)

Здравствена легитимација бр. 3929 на име Мена Антоска, ул. „Борче Кочоски“ бр. 50, Тетово. (3799)

Диплома бр. 3439/20. VII. 58 г., издадена од Проштинска на име Прелпаг Миловаца Бацковик, ул. „Пролетерска“ бр. 102, Приштина. (3800)

Здравствена легитимација бр. 6027, издадена од ЗСО — Тетово на име Реџеп Асани, с. Доброште, Тетовско. (3801)

Здравствена легитимација бр. 21320 на име Аврон Пендеркали, ул. „Слоб. Пепоски“ бр. 1, Гостивар. (3802)

Здравствена легитимација на име Слободанка А. Цоловик, ул. „Орде Николов“ бр. 96, Скопје. (3803)

Здравствена легитимација бр. 140192, издадена од ЗСО — Скопје на име Абдурауф Прусси, ул. „374“ бр. 8, Скопје. (3804)

Здравствена легитимација бр. 159319, издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Ристик, Скопје. (3805)

Работна книшка бр. 116, на име Стеван Галазовски, Скопје. (3806)

Здравствена легитимација бр. 3552267, издадена од ЗСО — Скопје на име Рената Парлиќ, Скопје. (3807)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ферат Илџази, Скопје. (3808)

Воена книшка издадена од В. П. 1170 — Постојна на име Цветко Стољковик, Скопје. (3809)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Аким и Бахта Рамик, Скопје. (3810)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Мевлида и Камил Цемаилови, Скопје. (3811)

Здравствена легитимација бр. 3617, издадена од КЗСО — Крушево на име Абиба Камил Ѓоновик, с. Житоше, Крушево. (3812)

Здравствена легитимација бр. 2512, издадена од КЗСО — Крушево на име Христола Јосиф Николоска, ул. „Илинденска“ бр. 3, Крушево. (3813)

Свидетелство за завршено VIII одделение, през 1960/61 год., издадено од Училиштето „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Киро Станкоски, с. Врбиња, Прилеп. (3814)

Здравствена легитимација бр. 38487 на име Зафир Костадинов Христов, с. Пекљани, Кочани. (3815)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1015 на име Тодорка Каракотевска, с. Бистрица, Битола. (3816)

Воена исправа на име Александар Јована Талевски, ул. „Охридска“ бр. 102, Битола. (3817)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Благоја Б. Ковилоски, с. Вранче, Прилеп. (3818)

Здравствена легитимација на име Живко Петров Колев, с. Бохула, Кавадарци. (3819)

Здравствена легитимација бр. 25477 на име Љиљана Атанасова, с. Криволак, Кавадарци. (3820)

- Здравствена легитимација бр. 11200, издадена од ОЗСО — Штип на име Трајанчо Стојановски, ул. „Мирче Ацев“ бр. 4, Штип. (3821)
- Работна книшка бр. 15677, издадена во Тетово на име Минир С. Муртезани, с. Требош, Тетовско. (3822)
- Уверение бр. 33 за завршен курс по детски негователки на име Вера Данева Досева, ул. „М. Шелези“ стан 16, Тетово. (3823)
- Здравствена легитимација бр. 7746 на име Љубомир Тодоровски, с. Челопек, Тетовско. (3824)
- Воена книшка на име Фехим Хамиде Хоџиќ, с. Долно Коњари, Скопје. (3825)
- Здравствена легитимација бр. 77277, издадена од ЗСО — Прилеп на име Методија Ј. Станчески, с. Кривопаштани, Битола. (3826)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Грозда Јонческа, ул. „И. Василески“ бр. 6, Прилеп. (3827)
- Дозвола бр. 171, за носење на ловечка пушка издадена од СВР — Куманово на име Воја Петков Младеновски, с. Дејловце, Кумановско. (3828)
- Работна книшка бр. 10659, издадена од ГНО — Куманово на име Селвер Фазлија, ул. „Братство единство“ бр. 16, Куманово. (3829)
- Воена книшка издадена од КВО — Нови Сад на име Расим Џемов Незировски, с. Шопско Рударии, Кратово. (3830)
- Оружен лист бр. 2, издаден од СВР — Охрид на име Светислав Миленкоски, с. Калугерец, Кичево. (3831)
- Здравствена легитимација на име Арслан Ризван Шеј, с. Велешта, Струга. (3832)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 1125 издадена од ЗСО — Т. Велес на име Сија Здравева, с. Црешнево, Титов Велес. (3833)
- Здравствена легитимација бр. 12425, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Ангелина Којшарова, ул. „Костурска“ бр. 45, Титов Велес. (3834)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Слободан Стеваноски, ул. „Камено Брдо“ бр. 132, Титов Велес. (3835)
- Здравствена легитимација на име Методи Ставрев, ул. „Пролетерска“ бр. 7, Кавадарци. (3836)
- Здравствена легитимација на име Крсте Ст. Ѓорѓиев, с. Д. Дисан, Кавадарци. (3837)
- Здравствена легитимација бр. 24145 на име Фердо Трајков, ул. „Никола Петров“ бр. 21, Неготино. (3838)
- Здравствена легитимација бр. 67755, издадена од ЗСО — Тетово на име Цевит Веџети, ул. „Илинденска“ бр. 128, Тетово. (3839)
- Работна книшка бр. 12204, издадена од Стојна Коцеска, ул. „Вера Циривири“ бр. 25, Тетово. (3840)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 4383 на име Драгица Мисајлоска, с. Челопек, Тетово. (3841)
- Здравствена легитимација бр. 69660, издадена од ЗСО — Тетово на име Имерзат Таир Редџи, с. Неранте, Тетовско. (3842)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 2923 на име Грозде Димитров, с. Стрмош, Кочани. (3843)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Анастасовски, населба Бутел II, ул. „4“ бр. 201, Скопје. (3844)
- Здравствена легитимација бр. 232467 на име Доне Кулевски, ул. „726“ бр. 44, Скопје. (3845)
- Свидетелство за завршен матурски испит — гимназија, издадено од Гимназијата „Чеде Филипошки“ — Гостивар на име Тсмислав Јелисија Матески, ул. „Чеде Филипошки“ бр. 178, Гостивар. (3846)
- Свидетелство за завршен II клас, издадено од Учителската школа во Битола през 1962/63 год. на име Љубица Хр. Миладинова, ул. „Ловчанска корија“ бр. 15, Битола. (3847)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Славица Славковска, с. Агино, Кумановско. (3848)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Радојка Славковска, с. Агино, Кумановско. (3849)
- Здравствена легитимација бр. 691 на име Нада Митушева, ул. „4 јули“ бр. 19, Титов Велес. (3850)
- Здравствена легитимација бр. 7325 на име Трајан Илиевски, ул. „Орце Мартинов“ бр. 27, Титов Велес. (3851)
- Здравствена легитимација на име Драги Матов, ул. „М. Ацев“ бр. 37, Титов Велес. (3852)
- Работна книшка бр. 9927, издадена од Заводот за запослување на работници — Гостивар на име Цемал Исмаилов Демири, ул. „Балиндолска“ бр. 19, Гостивар. (3853)
- Здравствена легитимација бр. 4418/1323 на име Абулмуталиб М. Алију, с. Д. Бањица, Гостивар. (3854)
- Здравствена легитимација бр. 4163 на име Јован Душевски, с. Русиново, Берово. (3855)
- Здравствена легитимација бр. 8301, издадена од ЗСО — Берово на име Славчо Џингарски, с. Русиново, Берово. (3856)
- Здравствена легитимација бр. 60960, издадена од ЗСО — Тетово на име Саво Велков Јанковски, с. Прилубиште, Тетово. (3857)
- Работна книшка бр. 18373 на име Зора Дабеvsка, ул. „Гоце Делчев“ бр. 179, Тетово. (3858)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Небојша Митрески, ул. „Македонска“ бр. 4, Скопје. (3859)
- Здравствена легитимација на име Кебрасте Р. Садики, с. Глажња, Куманово. (3860)
- Здравствена легитимација бр. 2105, издадена од ОЗСО — Штип на име Цане Давитков, ул. „Трст“ бр. 17, Штип. (3861)
- Здравствена легитимација бр. 575, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Салтир Димитров Ѓорѓиев, с. Облешево, Кочани. (3862)
- Здравствена легитимација бр. 7816, издадена од ЗСО — Кочани на име Дане Пестолов Арсов, ул. „Коста Рацин“ бр. 92, Кочани. (3863)
- Здравствена легитимација бр. 579, издадена од ЗСО — Берово на име Стојна Димитрова Василевска, с. Чифлик, Берово. (3864)
- Индекс бр. 11929, издаден од Филозофски факултет — Скопје на име Момир Борисов Христовски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 37, Куманово. (3865)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Редна Масевска, ул. „4 јули“ бр. 70, Титов Велес. (3866)
- Работна книшка бр. 2195 на име Мехмет Усинов Алимов, ул. „Горе Брушонски“ бр. 22, Кавадарци. (3867)
- Дозвола за оружје бр. 318, издадена од СВР — Штип на име Панде Гонев Штрклев, с. Куклин. Струмица. (3868)
- Здравствена легитимација бр. 41155, издадена од ЗСО — Тетово на име Харун Биљал Редџи, с. Одри, Тетовско. (3869)
- Диплома за положен слаткарски испит на име Незир Веџети, с. Горна Речица, Тетовско. (3870)
- Здравствена легитимација бр. 13456, издадена од ЗСО — Тетово на име Јакуп Алим, с. Теарце, Тетовско. (3871)
- Собраќајна книшка за теретна кола марка „Там 4500“, рег. ознака бр. 2083, издадена од СВР — Битола на Градежното претпријатие „Прилепец“, Прилеп. (3872)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Цвета Бошеска, ул. „Борка Галески“ бр. 113, Прилеп. (3873)
- Дозвола за носење оружје бр. II/99, издадена од Прилеп на име Благоја Јанкулоски, ул. „Борка Лопач“ бр. 33, с. Варош, Прилеп. (3874)
- Ловечка карта издадена од Прилеп на име Благосја Јанкулоски, ул. „Борка Лопач“ бр. 33, с. Варош, Прилеп. (3875)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Гулица Јашароска, ул. „Тризда“ бр. 199/2, Прилеп. (3876)

Свидетелство за завршен I клас гимназија во Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Трајко В. Андрески, ул. „Киро Фетак“ бр. 25, Крушево. (3877)

Здравствена легитимација на име Наци Амдијов Шпиртовски, с. Мелница, Т. Велешко. (3878)

Здравствена легитимација на име Февзи Амдијов Шпиртовски, с. Мелница, Т. Велешко. (3879)

Здравствена легитимација бр. 16502, издадена од КЗСО — Штип на име Станка В. Накова, ул. „В. Поп Јорданова“ бр. 48, Штип. (3830)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Штип на име Миливој Велков, нова населба „Аутокоманда“, Штип. (3881)

Здравствена легитимација бр. 13, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Дјанка Пегрушева Стоилова, с. Чешиново, Кочани. (3832)

Здравствена легитимација бр. 13677, издадена од ЗСО — Филијала — Радовиш на име Асан Усеинев, с. Злеово, Радовиш. (3833)

Воена книшка на име Петар Т. Петровски, ул. „Дсбар“ бр. 66, Битола. (3884)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9357 на име Јусуф Мемед Бонозски, с. Острец, Битола. (3835)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4476 на име Мемедали Дилафер Мамудов, с. Нижеполс, Битола. (3886)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2275 на име Славица Лазе Митановска, с. Братин Дол, Битола. (3887)

Работна книшка рег. бр. 3399, издадена од Прилеп на име Пецо Крстески, ул. „Кире Гаврилоски“ бр. 3, Прилеп. (3888)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Сузана Митевска, с. Бедиње, Кумановско. (3889)

Здравствена легитимација на име Бранко Ко-стадинов, ул. „Треска“ бр. 5, Куманово. (3891)

Возачка исправа за трактор „Фергусон“ на Факултетското шумско стопанство „Караорман“ — Кичево. (3891)

Возачка исправа за приколица од трактор „Фергусон“ на Факултетското шумско стопанство „Караорман“, Кичево. (3892)

Здравствена легитимација на име Владимир С. Милески, с. Топлец, Кичево. (3893)

Здравствена легитимација на име Добре Милошески, ул. „Прилепска“ бр. 11, Кичево. (3894)

Здравствена легитимација бр. 4380, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Перо Коцев Мојсов, с. Г. Чичево, Т. Велес. (3895)

Здравствена легитимација бр. 4352, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Невена П. Мојсова, с. Г. Чичево, Титов Велес. (3896)

Здравствена легитимација бр. 4351, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Веса Перова Мојсова, с. Г. Чичево, Титов Велес. (3897)

Здравствена легитимација бр. 1286, издадена од КЗСО — Филијала — Гевгелија на име Марија Ристова, с. Горничет, Гевгелија. (3898)

Здравствена легитимација на име Лазо Јанов Петров, ул. „Ресавска“ бр. 9, Кавадарци. (3899)

Свидетелство од IV одделение, издадено од Училиштето во с. Каменица на име Миле Петре Ризовски, ул. „Благој Горев“ бр. 20, Т. Велес. (3900)

Здравствена легитимација бр. 69774, издадена од ЗСО — Тетово на име Анка Генова, ул. „ЈНА“ бр. 3, Тетово. (3901)

Здравствена легитимација бр. 34626, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Николчо Киров Танев, ул. „Љупчо Сасов“, Кочани. (3902)

Здравствена легитимација бр. 161236, издадена од Београд на име Донча Ангелов Атанасов, с. Градец, Кочани. (3903)

Здравствена легитимација бр. 509260, издадена од ЗСО — Београд на име Наталија Боршкан, ул. „Влашичка“ бр. 16, Београд. (3904)

Здравствена легитимација бр. 3487 на име Ристо С. Стојчев, с. Кочилари, Кочани. (3905)

Здравствена легитимација бр. 7022, издадена од ЗСО — Кочани на име Љупчо Ефтимов Арсов, с. Сризари, Кочани. (3906)

Земјоделска здравствена легитимација на име Руса Стомирска Нацева, с. Д. Гугинци, Свети Николе. (3907)

Огласот за загубеното свидетелство за зрелост бр. 52 на Олга Јочановска од Скопје однесен во „Службен весник на СРМ“ бр. 32/64, под бр. 3179, се поништува. (3640)

#### ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 34433 на име Даница Станојковик, с. Богданци, Гевгелија. (3520)

Лична карта рег. бр. 123748, серија бр. 0435320 издадена од СВР — Скопје на име Зулфије Приф Агуши, Скопје. (3251)

Лична карта рег. бр. 12711, серија бр. 0530721 издадена од СВР — Скопје на име Али Меџиќ Милошевски, Скопје. (3252)

Лична карта рег. бр. 84031, серија бр. 0361933 издадена од СВР — Скопје на име Стефанка Петар Бошкова, Скопје. (3253)

Лична карта рег. бр. 38633, серија бр. 0334633 издадена од СВР — Скопје на име Трипун Јован Бошковиќ, Скопје. (3254)

Лична карта рег. бр. 12663, серија бр. 0538373 издадена од СВР — Скопје на име Јонуз Љатив Зекировски, Скопје. (3255)

Лична карта рег. бр. 104763, серија бр. 0256576 издадена од СВР — Скопје на име Зорица Ми-хајло Илиевска, Скопје. (3253)

Лична карта рег. бр. 1272, серија бр. 0549535 издадена од СВР — Куманово на име Петар Ата-нас Илиевски, Скопје. (3257)

Лична карта рег. бр. 1991, серија бр. 0542231 издадена од СВР — Куманово на име Никифор Димко Јовановски, Скопје. (3258)

Лична карта рег. бр. 123984, серија бр. 0436329 издадена од СВР — Скопје на име Јованка Перо Камнекова, Скопје. (3259)

Лична карта рег. бр. 162903, серија бр. 388417 издадена од СВР — Загреб на име Душан Трајко Костевски, Скопје. (3263)

Лична карта рег. бр. 98735, серија бр. 0203500 издадена од СВР — Скопје на име Васка Косто Кежаровска, Скопје. (3261)

Лична карта рег. бр. 26801, серија бр. 1374901 издадена од СВР — Осиек на име Владимир Ан-тун Лустиг, Скопје. (3262)

Лична карта рег. бр. 4236, серија бр. 0199971 издадена од СВР — Скопје на име Митре Петре Менчев, Скопје. (3263)

Лична карта рег. бр. 47697, серија бр. 0629934 издадена од СВР — Скопје на име Зулфикор Мур-тоза Маликов, Скопје. (3264)

Лична карта рег. бр. 52139, серија бр. 0036807 издадена од СВР — Скопје на име Вено Лазар Мураговски, Скопје. (3265)

Лична карта рег. бр. 1977, серија бр. 0580386 издадена од СВР — Скопје на име Драган Илија Мутовик, Скопје. (3266)

Лична карта рег. бр. 13705, серија бр. 0553815 издадена од СВР — Урошевац на име Грозда Ду-шан Мирчевик, Скопје. (3267)

Лична карта рег. бр. 74625, серија бр. 0257259 издадена од СВР — Скопје на име Мирјана Славе Стојчевска, Скопје. (3268)

Лична карта рег. бр. 52001, серија бр. 0038354 издадена од СВР — Скопје на име Абдула Ис-маил Салиевски, Скопје. (3269)

Лична карта рег. бр. 83309, серија бр. 0052568 издадена од СВР — Скопје на име Борис Петар Сколовски, Скопје. (3270)

Лична карта рег. бр. 114431, серија бр. 0254087 издадена од СВР — Скопје на име Иванка Коце Стефановска, Скопје. (3271)

- Лична карта рег. бр. 13416, серија бр. 1067659 издадена од СВР — Панчево на име Размо Димко Томсвски, Скопје. (3272)
- Лична карта рег. бр. 67722, серија бр. 04888318 издадена од СВР — Скопје на име Марија Никола Трајковска, Скопје. (3273)
- Лична карта рег. бр. 24656, серија бр. 0072283 издадена од СВР — Скопје на име Јошка Петре Трајковска, Скопје. (3274)
- Лична карта рег. бр. 29443, серија бр. 1843269 издадена од СВР — Панчево на име Зејна Хабиб Хџиќ, Скопје. (3275)
- Лична карта рег. бр. 12410, серија бр. 0553384 издадена од СВР — Куманово на име Симо Трајан Арсовски, Скопје. (3476)
- Лична карта рег. бр. 119216, серија бр. 0515729 издадена од СВР — Скопје на име Веселинка Димитар Арсова, Скопје. (3477)
- Лична карта рег. бр. 72771, серија бр. 0626443 издадена од СВР — Скопје на име Тсмислав Темелко Вожиновски, Скопје. (3478)
- Лична карта рег. бр. 129105, серија бр. 0518540 издадена од СВР — Скопје на име Драгица Блажо Димитровска, Скопје. (3479)
- Лична карта рег. бр. 10417, серија бр. 0624851 издадена од СВР — Скопје на име Крсто Трпе Иванов, Скопје. (3480)
- Лична карта рег. бр. 5731, серија бр. 029790 издадена од СВР — Скопје на име Васил Доне Јаневски, Скопје. (3481)
- Лична карта рег. бр. 120421, серија бр. 0789679 издадена од СВР — Скопје на име Бранислава Александар Јовановиќ, Скопје. (3482)
- Лична карта рег. бр. 38310, серија бр. 0034155 издадена од СВР — Скопје на име Трајанка Перо Милошевска, Скопје. (3483)
- Лична карта рег. бр. 124570, серија бр. 0438687 издадена од СВР — Скопје на име Оливера Анастас Марковска, Скопје. (3484)
- Лична карта рег. бр. 216576, серија бр. 293295 издадена од СВР — Београд на име Раде Чедомир Митиќ, Скопје. (3485)
- Лична карта рег. бр. 93603, серија бр. 0610950 издадена од СВР — Скопје на име Атанас Марко Питропов, Скопје. (3486)
- Лична карта рег. бр. 47795, серија бр. 0604329 издадена од СВР — Скопје на име Јован Никола Павловски, Скопје. (3487)
- Лична карта рег. бр. 2215, серија бр. 0342725 издадена од СВР — Т. Велес на име Даринка Ђогева Панчева, Скопје. (3488)
- Лична карта рег. бр. 6071, серија бр. 0589765 издадена од СВР — Скопје на име Наско Зафир Панчевски, Скопје. (3489)
- Лична карта рег. бр. 135984, серија бр. 0439141 издадена од СВР — Скопје на име Димко Дојчин Петровски, Скопје. (3490)
- Лична карта рег. бр. 84108, серија бр. 0521431 издадена од СВР — Скопје на име Февзије Рифат Реџеп, Скопје. (3491)
- Лична карта рег. бр. 21699, серија бр. 0537820 издадена од СВР — Скопје на име Никола Пане Слезенковски, Скопје. (3492)
- Лична карта рег. бр. 82319, серија бр. 0059123 издадена од СВР — Скопје на име Мило Јован Симоновски, Скопје. (3493)
- Лична карта рег. бр. 21, серија бр. 0572836 издадена од СВР — Куманово на име Никола Илија Серафимовски, Скопје. (3494)
- Лична карта рег. бр. 21839, серија бр. 0597959 издадена од СВР — Скопје на име Сулејман Ајредин Сулејмани, Скопје. (3495)
- Лична карта рег. бр. 125429, серија бр. 0518872 издадена од СВР — Скопје на име Панче Иван Таврајков, Скопје. (3496)
- Лична карта рег. бр. 2432, серија бр. 0746946 издадена од СВР — Кичево на име Милан Софроние Темелковски, Скопје. (3497)
- Лична карта рег. бр. 10134, серија бр. 0586144 издадена од СВР — Скопје на име Цветко Спасе Трајковски, Скопје. (3498)
- Лична карта рег. бр. 72624, серија бр. 0627084 издадена од СВР — Скопје на име Петар Љубе Филиповски, Скопје. (3499)
- Лична карта рег. бр. 5978, серија бр. 259099 издадена од СВР — Тутин на име Хасима Суљо Шемсовиќ, Скопје. (3500)
- Лична карта рег. бр. 79302, серија бр. 0051977 издадена од СВР — Скопје на име Борјанка Крум Аличевска, Скопје. (3601)
- Лична карта рег. бр. 106935, серија бр. 0251214 издадена од СВР — Скопје на име Цавид Шакир Ахмед, Скопје. (3632)
- Лична карта рег. бр. 317557, серија бр. 224414 издадена од СВР — Београд на име Екатерина Трајко Галиќ, Скопје. (3603)
- Лична карта рег. бр. 130223, серија бр. 0520903 издадена од СВР — Скопје на име Дуда Мустафа Демир, Скопје. (3604)
- Лична карта рег. бр. 73616, серија бр. 0253007 издадена од СВР — Скопје на име Лерка Франѓо Гешковски, Скопје. (3635)
- Лична карта рег. бр. 91977, серија бр. 0205173 издадена од СВР — Скопје на име Борис Трајан Живковски, Скопје. (3606)
- Лична карта рег. бр. 98945, серија бр. 0610929 издадена од СВР — Скопје на име Станислава Ангел Зафировска, Скопје. (3607)
- Лична карта рег. бр. 101520, серија бр. 0205740 издадена од СВР — Скопје на име Олга Ристо Зотиќ, Скопје. (3608)
- Лична карта рег. бр. 17968, серија бр. 0594088 издадена од СВР — Скопје на име Селман Фидан Ибраим, Скопје. (3609)
- Лична карта рег. бр. 24530, серија бр. 0072045 издадена од СВР — Скопје на име Мирјана Ефтим Илијевска, Скопје. (3610)
- Лична карта рег. бр. 126580, серија бр. 0521453 издадена од СВР — Скопје на име Цена Велко Евгениска, Скопје. (3611)
- Лична карта рег. бр. 110161, серија бр. 0285217 издадена од СВР — Скопје на име Демир Елез Јашаревски, Скопје. (3612)
- Лична карта рег. бр. 12208, серија бр. 0076380 издадена од СВР — Скопје на име Јован Стојан Јовчевски, Скопје. (3613)
- Лична карта рег. бр. 95633, серија бр. 0956313 издадена од СВР — Скопје на име Емина Ибраим Касули, Скопје. (3614)
- Лична карта рег. бр. 18681, серија бр. 0091224 издадена од СВР — Битола на име Митра Наум Лазаревска, Скопје. (3615)
- Лична карта рег. бр. 6443, серија бр. 2599564 издадена од СВР — Нови Пазар на име Зилка Љато Омеровиќ, Скопје. (3616)
- Лична карта рег. бр. 74847, серија бр. 0258845 издадена од СВР — Скопје на име Петар Ангеле Мојсески, Скопје. (3617)
- Лична карта рег. бр. 34523, серија бр. 0028415 издадена од СВР — Скопје на име Спасија Божин Наумова, Скопје. (3618)
- Лична карта рег. бр. 59296, серија бр. 0046362 издадена од СВР — Скопје на име Анамша Сулејман Раџит, Скопје. (3619)
- Лична карта рег. бр. 10104, серија бр. 0573561 издадена од СВР — Скопје на име Момир Петар Стојаковиќ, Скопје. (3620)
- Лична карта рег. бр. 29144, серија бр. 0032078 издадена од СВР — Скопје на име Милутин Никола Станојевиќ, Скопје. (3621)
- Лична карта рег. бр. 2859, серија бр. 0003841 издадена од СВР — Скопје на име Кири Димче Трајковски, Скопје. (3622)
- Лична карта рег. бр. 49288, серија бр. 0626735 издадена од СВР — Скопје на име Гулша Камил Казим, Скопје. (3623)

- Лична карта рег. бр. 29822, серија бр. 1981922 издадена од СВР — Нови Сад на име Евка Петруш Хубало, Скопје. (3624)
- Лична карта рег. бр. 33148, серија бр. 0031453 издадена од СВР — Скопје на име Златко Богумила Ханак, Скопје. (3625)
- Лична карта рег. бр. 2960, серија бр. 4419721 издадена од СВР — Ниш на име Садија Мамут Алиловиќ, Скопје. (3626)
- Лична карта рег. бр. 143861, серија бр. 0450006 издадена од СВР — Скопје на име Марија Петко Арсова, Скопје. (3627)
- Лична карта рег. бр. 117208, серија бр. 0436353 издадена од СВР — Скопје на име Камил Метуш Бектеши, Скопје. (3628)
- Лична карта рег. бр. 132444, серија бр. 0467997 издадена од СВР — Скопје на име Милка Антоније Газикаловиќ, Скопје. (3629)
- Лична карта рег. бр. 1497, серија бр. 0001249 издадена од СВР — Скопје на име Јован Пиро Димитровски, Скопје. (3630)
- Лична карта рег. бр. 136615, издадена од СВР — Скопје на име Марија Петар Георгиева, Скопје. (3631)
- Лична карта рег. бр. 100223, серија бр. 0610467 издадена од СВР — Скопје на име Гордана Страил Зафировиќ, Скопје. (3632)
- Лична карта рег. бр. 1527, серија бр. 4539669 издадена од СВР — Качаник на име Сами Мерган Жарки, Скопје. (3633)
- Лична карта рег. бр. 112265, серија бр. 0510207 издадена од СВР — Скопје на име Петре Јордан Ивановски, Скопје. (3634)
- Лична карта рег. бр. 12136, серија бр. 0614886 издадена од СВР — Скопје на име Иванка Нестор Јовчевска, Скопје. (3635)
- Лична карта рег. бр. 16663, серија бр. 0049379 издадена од СВР — Охрид на име Јован Васил Котески, Скопје. (3636)
- Лична карта рег. бр. 63152, серија бр. 0521746 издадена од СВР — Скопје на име Цемаил Ајдар Лиман, Скопје. (3637)
- Лична карта рег. бр. 2432, серија бр. 0784079 издадена од СВР — Скопје на име Магда Ване Нанова, Скопје. (3638)
- Лична карта рег. бр. 137182, серија бр. 0774474 издадена од СВР — Скопје на име Светозар Моша Милачиќ, Скопје. (3639)
- Лична карта рег. бр. 129731, серија бр. 0469941 издадена од СВР — Скопје на име Марија Тодор Петкова, Скопје. (3640)
- Лична карта рег. бр. 12697, серија бр. 0588707 издадена од СВР — Скопје на име Шемо Јонуз Рамадановски, Скопје. (3641)
- Лична карта рег. бр. 24794, серија бр. 0609914 издадена од СВР — Скопје на име Шабан Ариф Селими, Скопје. (3642)
- Лична карта рег. бр. 21823, серија бр. 0537613 издадена од СВР — Куманово на име Горги Смиле Тошевски, Скопје. (3643)
- Лична карта рег. бр. 11228, серија бр. 0587238 издадена од СВР — Скопје на име Сафет Пајазит Каиловски, Скопје. (3644)
- Лична карта рег. бр. 10330, серија бр. 0586340 издадена од СВР — Скопје на име Мемед Синан Мемедовски, Скопје. (3645)
- Лична карта рег. бр. 47404, серија бр. 0628541 издадена од СВР — Скопје на име Васил Горги Тасевски, Скопје. (3646)
- Лична карта рег. бр. 13309, серија бр. 0589319 издадена од СВР — Скопје на име Јован Илија Чанкулов, Скопје. (3647)
- Лична карта рег. бр. 6912, серија бр. 0618264 издадена од СВР — Скопје на име Шерифа Ља-тиф Џипи, Скопје. (3648)
- Лична карта рег. бр. 134066, серија бр. 0487363 издадена од СВР — Скопје на име Душан Вељко Хиниќ, Скопје. (3649)
- Лична карта рег. бр. 48034, серија бр. 0604560 издадена од СВР — Скопје на име Драгица Спасо Филова, Скопје. (3650)
- Лична карта рег. бр. 81639, серија бр. 0055571 издадена од СВР — Скопје на име Аосмет Зекир Абдула, Скопје. (3651)
- Лична карта рег. бр. 19386, серија бр. 03207179 издадена од СВР — Гњилане на име Јакоп Бајроши, Скопје. (3652)
- Лична карта рег. бр. 124932, серија бр. 0179673 издадена од СВР — Скопје на име Сафет Ибраим Ганиќ, Скопје. (3653)
- Лична карта рег. бр. 103989, серија бр. 0205326 издадена од СВР — Скопје на име Лица Милен Георгиевска, Скопје. (3654)
- Лична карта рег. бр. 56347, серија бр. 0042826 издадена од СВР — Скопје на име Тодор Димче Николовски, Скопје. (3655)
- Лична карта рег. бр. 108173, серија бр. 0469770 издадена од СВР — Скопје на име Стојмен Стеван Јакимовски, Скопје. (3656)
- Лична карта рег. бр. 6839, серија бр. 0234304 издадена од СВР — Ресен на име Даница Профе Здравковска, Скопје. (3657)
- Лична карта рег. бр. 31344, серија бр. 0023344 издадена од СВР — Скопје на име Стојан Илија Златков, Скопје. (3658)
- Лична карта рег. бр. 126766, серија бр. 0522974 издадена од СВР — Скопје на име Мичо Наце Јанчев, Скопје. (3659)
- Лична карта рег. бр. 14531, серија бр. 0011763 издадена од СВР — Скопје на име Димитрије Георги Кутиновски, Скопје. (3660)
- Лична карта рег. бр. 892, серија бр. 0198902 издадена од СВР — Скопје на име Цена Поле Несторова, Скопје. (3661)
- Лична карта рег. бр. 131536, серија бр. 0500541 издадена од СВР — Скопје на име Бранислав Никче Павичевиќ, Скопје. (3662)
- Лична карта рег. бр. 136485, серија бр. 0773763 издадена од СВР — Скопје на име Милка Тодор Пројковска, Скопје. (3663)
- Лична карта рег. бр. 3880, серија бр. 0615807 издадена од СВР — Скопје на име Ајет Шакир Рамадани, Скопје. (3664)
- Лична карта рег. бр. 137233, серија бр. 0152030 издадена од СВР — Скопје на име Ружица Владо Ристик, Скопје. (3665)
- Лична карта рег. бр. 125732, серија бр. 0520411 издадена од СВР — Скопје на име Гргур Станко Марјевиќ, Скопје. (3666)
- Лична карта рег. бр. 121415, серија бр. 0254228 издадена од СВР — Скопје на име Воислав Димо Мазневски, Скопје. (3667)
- Лична карта рег. бр. 45560, серија бр. 0604259 издадена од СВР — Скопје на име Мамуре Али Сулејман, Скопје. (3668)
- Лична карта рег. бр. 9458, серија бр. 0008306 издадена од СВР — Скопје на име Јордан Пачо Стојанов, Скопје. (3669)
- Лична карта рег. бр. 20582, серија бр. 0034210 издадена од СВР — Скопје на име Серафим Гале Серафимовски, Скопје. (3670)
- Лична карта рег. бр. 13516, серија бр. 0511739 издадена од СВР — Скопје на име Драгица Владо Стојановска, Скопје. (3671)
- Лична карта рег. бр. 71674, серија бр. 0307753 издадена од СВР — Скопје на име Злата Аритон Тортевска, Скопје. (3672)
- Лична карта рег. бр. 114406, серија бр. 0255516 издадена од СВР — Скопје на име Милан Трајан Тошевски, Скопје. (3673)
- Лична карта рег. бр. 142439, серија бр. 0389001 издадена од СВР — Скопје на име Камил Шефки Хода, Скопје. (3674)
- Лична карта рег. бр. 98138, серија бр. 0202212 издадена од СВР — Скопје на име Софка Душко Христова, Скопје. (3675)



- Лична карта рег. бр. 17568, серија бр. 0593688 издадена од СВР — Скопје на име Бектеш Имер Ибдиовски, Скопје. (3701)
- Лична карта рег. бр. 39569, серија бр. 0049824 издадена од СВР — Скопје на име Борис Боце Ангеловски, Скопје. (3702)
- Лична карта рег. бр. 19976, серија бр. 0435372 издадена од СВР — Т. Велес на име Томе Доне Ангелов, Скопје. (3703)
- Лична карта рег. бр. 4037, серија бр. 0002517 издадена од СВР — Скопје на име Ратко Јован Герасимовски, Скопје. (3704)
- Лична карта рег. бр. 119892, серија бр. 0439536 издадена од СВР — Скопје на име Иванчо Петар Георгиев, Скопје. (3705)
- Лична карта рег. бр. 0517541, серија бр. 19254 издадена од СВР — Скопје на име Донка Томе Здравковска, Скопје. (3706)
- Лична карта рег. бр. 14803, серија бр. 0018914 издадена од СВР — Скопје на име Владислав Михајло Јовановски, Скопје. (3707)
- Лична карта рег. бр. 95800, серија бр. 0257529 издадена од СВР — Скопје на име Исмет Мали Крирештарац, Скопје. (3708)
- Лична карта рег. бр. 15853, серија бр. 0013790 издадена од СВР — Скопје на име Рафаел Бате Кајгази, Скопје. (3709)
- Лична карта рег. бр. 57998, серија бр. 0044353, издадена од СВР — Скопје на име Благуња Ефто Несторовска, Скопје. (3710)
- Лична карта рег. бр. 5458, серија бр. 0007678 издадена од СВР — Скопје на име Радмила Стојан Поленаковиќ, Скопје. (3711)
- Лична карта рег. бр. 420751, серија бр. 0621343 издадена од СВР — Скопје на име Борис Трпез Петрушевски, Скопје. (3712)
- Лична карта рег. бр. 48932, серија бр. 00611271 издадена од СВР — Скопје на име Борис Панче Ристовски, Скопје. (3713)
- Лична карта рег. бр. 37737, серија бр. 0030256 издадена од СВР — Скопје на име Јордан Тодор Стојановски, Скопје. (3714)
- Лична карта рег. бр. 65544, серија бр. 0654656 издадена од СВР — Скопје на име Асан Тефик Салиевски, Скопје. (3715)
- Лична карта рег. бр. 16940, серија бр. 0017911 издадена од СВР — Скопје на име Никола Славко Симоновски, Скопје. (3716)
- Лична карта рег. бр. 129799, серија бр. 0470498 издадена од СВР — Скопје на име Душанка Стојмир Спирковска, Скопје. (3717)
- Лична карта рег. бр. 93250, серија бр. 609533 издадена од СВР — Скопје на име Куртиш Синан Сулејман, Скопје. (3718)
- Лична карта рег. бр. 4371, серија бр. 019697 издадена од СВР — Скопје на име Пидо Аргир Сукаловски, Скопје. (3719)
- Лична карта рег. бр. 92703, серија бр. 0631785 издадена од СВР — Скопје на име Божин Тодез Спасевски, Скопје. (3720)
- Лична карта рег. бр. 93721, серија бр. 0256919 издадена од СВР — Скопје на име Ибадет Есат Садо, Скопје. (3721)
- Лична карта рег. бр. 4233, серија бр. 0006545 издадена од СВР — Скопје на име Михајло Владимир Мишченко, Скопје. (3722)
- Лична карта рег. бр. 73501, серија бр. 0203933 издадена од СВР — Скопје на име Борис Игњат Тодоровски, Скопје. (3723)
- Лична карта рег. бр. 140193, серија бр. 0435528 издадена од СВР — Скопје на име Борис Филе Костенчев, Скопје. (3724)
- Лична карта рег. бр. 75367, серија бр. 0057668 издадена од СВР — Скопје на име Георги Тодор Христовски, Скопје. (3725)
- Лична карта рег. бр. 60536, серија бр. 0048314 издадена од СВР — Скопје на име Авдул Целадин Асанов, Скопје. (3726)
- Лична карта рег. бр. 29243, серија бр. 0043606 издадена од СВР — Скопје на име Крсте Јане Аирковски, Скопје. (3727)
- Лична карта рег. бр. 69655, серија бр. 0611681 издадена од СВР — Скопје на име Сулејман Демир Абаз, Скопје. (3728)
- Лична карта рег. бр. 78247, серија бр. 0952094 издадена од СВР — Скопје на име Жарко Милан Аврамовиќ, Скопје. (3729)
- Лична карта рег. бр. 26481, серија бр. 0021033 издадена од СВР — Скопје на име Љупчо Кирил Групче, Скопје. (3730)
- Лична карта рег. бр. 28650, серија бр. 0605903 издадена од СВР — Скопје на име Милена Тодор Ѓоргиева, Скопје. (3731)
- Лична карта рег. бр. 137675, серија бр. 0521128 издадена од СВР — Скопје на име Јаир Омет Јашари, Скопје. (3732)
- Лична карта рег. бр. 145003, серија бр. 0179807 издадена од СВР — Скопје на име Алејдин Кадри Јусуф, Скопје. (3733)
- Лична карта рег. бр. 64, серија бр. 0359808 издадена од СВР — Скопје на име Благоја Кирил Јакимовски, Скопје. (3734)
- Лична карта рег. бр. 52499, серија бр. 00455318 издадена од СВР — Скопје на име Даница Димко Крстевска, Скопје. (3735)
- Лична карта рег. бр. 9145, серија бр. 0584655 издадена од СВР — Скопје на име Мице Спасев Крстевски, Скопје. (3736)
- Лична карта рег. бр. 6352, серија бр. 0265632 издадена од СВР — Битола на име Владо Јордан Златановски, Скопје. (3737)
- Лична карта рег. бр. 23733, серија бр. 0438839 издадена од СВР — Скопје на име Ремзија Сами Мамут, Скопје. (3738)
- Лична карта рег. бр. 52753, серија бр. 0038793 издадена од СВР — Скопје на име Михаил Стефан Манев, Скопје. (3739)
- Лична карта рег. бр. 130924, серија бр. 0485683 издадена од СВР — Скопје на име Рамизе Зекир Реџепова, Скопје. (3740)
- Лична карта рег. бр. 5810, серија бр. 0764740 издадена од СВР — Куманово на име Загорка Јане (Јорданова) Петровиќ, с. Табановце, Куманово. (4905)
- Лична карта рег. бр. 201, серија бр. 0562311 издадена од СВР — Куманово на име Димитрија Тодора Петровиќ, с. Табановце, Кумановско. (4906)
- Лична карта бр. 10661, серија бр. 0551130 издадена од СВР — Куманово на име Бранка Милана Миџиќ, с. Табановце, Кумановско. (4907)
- Лична карта рег. бр. 6896, серија бр. 0230462 издадена од СВР — Охрид на име Станоја П. Потески, с. Злести, Охридско. (4908)
- Лична карта рег. бр. 15860, серија бр. 050381 издадена од СВР — Кавадарци на име Јордан Александар Каровски, Кавадарци. (4909)
- Лична карта рег. бр. 19994, серија бр. 0708564 издадена од СВР — Гостивар на име Неџи Јаја Кадри, с. Добридол, Гостиварско. (4910)
- Лична карта рег. бр. 11210, серија бр. 0707720 издадена од СВР — Гостивар на име Меваип Абдураим Реџепа, с. Врлчиште, Гостиварско. (4911)
- Лична карта рег. бр. 2402, серија бр. 0155628 издадена од СВР — Делчево на име Димитрија Трифунов Маринков, с. Вирче, Делчево. (4912)
- Лична карта рег. бр. 198, серија бр. 0316708 на име Васил Атанасов Атанасов, с. Ангелци, Струмица. (4913)
- Лична карта рег. бр. 1017, серија бр. 0394527 издадена од СВР — Пробиштип на име Тино Серафимов Ефремов, с. Гујновци, Кочани. (4914)
- Лична карта рег. бр. 1795, серија бр. 0395305 издадена од СВР — Пробиштип на име Јордан Савев Симонов, с. Г. Барарево, Кочани. (4915)
- Лична карта рег. бр. 11684, серија бр. 0483652 издадена од СВР — Радовиш на име Казим Демир Назифов, с. Јоргулица, Радовиш. (4916)

Лична карта рег. бр. 11147, серија бр. 0498891 издадена од СВР — Кавадарци на име Милан Борисов Василев, с. Дебреште, Кавадарци. (4917)

Лична карта рег. бр. 6613, серија бр. 0768025 издадена од СВР — Тетово на име Јован Илија Цветановски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 101, Тетово. (4918)

Лична карта рег. бр. 46907, серија бр. 0270140 издадена од СВР — Тетово на име Феим К. Ештрефи, с. Вешало, Тетовско. (4919)

Лична карта рег. бр. 151, серија бр. 0775060 на име Никодим М. Заксимовски, с. Врбен, Тетовско. (4920)

Лична карта рег. бр. 6637, серија бр. 0406067 издадена од СВР — Штип на име Демир Нурединов Сулиманов, ул. „Радански пат“ бр. 9, Штип. (4921)

Лична карта рег. бр. 8220, серија бр. 0348730 издадена од СВР — Т. Велес на име Јованка Сиљан (Дојчиновска) Мијовска, с. Стари Град, Т. Велес. (4922)

Лична карта рег. бр. 437, серија бр. 0237971 на име Ислам Азиз Азизоски, с. Стрелци, Кичево. (4923)

Лична карта рег. бр. 14442, серија бр. 0759509 издадена од СВР — Кичево на име Ванчо Димо Матески, с. Велица, Кичево. (4924)

Лична карта рег. бр. 3465, серија бр. 0771557 издадена од СВР — Кичево на име Абиб Мехмед Јусуфи, с. Туин, Кичево. (4925)

Лична карта рег. бр. 20139, серија бр. 0735473 издадена од СВР — Кичево на име Даут Даутоски, с. Гарани, Кичево. (4926)

Лична карта рег. бр. 29784, серија бр. 0223982 издадена од СВР — Кичево на име Цветан Ичко Чиплакоски, с. Цер, Кичево. (4927)

Лична карта рег. бр. 3089, серија бр. 0747606 издадена од СВР — Кичево на име Стефан Ацко Мирчески, с. Патец, Кичево. (4928)

Лична карта рег. бр. 24305, серија бр. 0736489 издадена од СВР — Кичево на име Амдин Мухарем Рушити, с. Стрелци, Кичево. (4929)

Лична карта рег. бр. 1022, серија бр. 0286532 издадена од СВР — Кичево на име Шемадин Исмаил Рахмани, с. Зајас, Кичево. (4930)

Лична карта рег. бр. 27310, серија бр. 0221498 издадена од СВР — Кичево на име Верка Ѓорѓија (Коческа) Крстеска, с. Велица, Кичево. (4931)

Лична карта рег. бр. 6824, издадена од СВР — Кичево на име Велика Серафил Лазареска, с. Ехловец, Кичево. (4932)

Лична карта рег. бр. 7033, серија бр. 0751584 издадена од СВР — Кичево на име Тешик Емин Фејзоски, с. Јагол, Кичево. (4933)

Лична карта рег. бр. 1155, серија бр. 0286636 издадена од СВР — Кичево на име Камил Велија Сејдини, с. Зајас, Кичево. (4934)

Лична карта рег. бр. 3006, серија бр. 0747523 издадена од СВР — Кичево на име Генадија Милан Никодиновски, с. Патец, Кичево. (4935)

Лична карта рег. бр. 22109, серија бр. 0217559 издадена од СВР — Кичево на име Авзија Алија Абдиоски, с. Јагол, Кичево. (4936)

Лична карта рег. бр. 26012, серија бр. 0220196 издадена од СВР — Кичево на име Осман Изет Селимоски, с. Србица, Кичево. (4937)

Лична карта рег. бр. 859, серија бр. 0243369 издадена од СВР — Кичево на име Петре Бориз Спасеноски, с. Свињишта, Кичево. (4938)

Лична карта рег. бр. 185, серија бр. 0242695 издадена од СВР — Кичево на име Драгица Фидан (Најдеска) Софрониска, с. Лавчани, Кичево. (4939)

Лична карта рег. бр. 217, серија бр. 0301523 издадена од СВР — Штип на име Трајан Монев Филев, с. Долани, Штип. (4940)

Лична карта рег. бр. 1708, серија бр. 0395218 издадена од СВР — Пробиштип на име Павле Иван Манасков, с. Петровино, Кочани. (4941)

Лична карта рег. бр. 7898, серија бр. 0079959 издадена од СВР — Битола на име Методија Спиоро Зарчевски, ул. „Хр. Ботев“ бр. 45, Битола. (4942)

Лична карта рег. бр. 474, серија бр. 0151785 на име Јанко Иванов Пеовски, ул. „Таки Даскалот“ бр. 6, Битола. (4943)

Лична карта рег. бр. 2684, серија бр. 0738694 издадена од СВР — Кичево на име Злате Темелко Секуловски, ул. „Ѓорѓи Наумов“ бр. 17, Битола. (4944)

Лична карта рег. бр. 9271, серија бр. 257838388 издадена од СВР — Краљево на име Ранко Трајко Војновиќ, ул. „К. Пејчиновиќ“ бр. 36, Битола. (4945)

Лична карта рег. бр. 2013, серија бр. 0740523 издадена од СВР — Охрид на име Елена Благоја Чипанова, ул. „Климентска“ бр. 65, Охрид. (4946)

Лична карта рег. бр. 3791, серија бр. 0748310 издадена од СВР — Кичево на име Муадин Алија Алијоски, с. Стагоше, Кичево. (4947)

Лична карта рег. бр. 1066, серија бр. 0725515 издадена од СВР — Македонски Брод на име Здраве Здравески, с. Модриште, Кичево. (4948)

Лична карта рег. бр. 5772, серија бр. 0729762 издадена од СВР — Македонски Брод на име Стеванка Здравеска, с. Модриште, Кичево. (4949)

Лична карта рег. бр. 3642, серија бр. 0748159 издадена од СВР — Кичево на име Мустафа Векир Арифоски, с. Бериково, Кичево. (4950)

Лична карта рег. бр. 903, серија бр. 0440915 издадена од СВР — Кавадарци на име Симон Николов Стојанов, Кавадарци. (4951)

Лична карта рег. бр. 37460, серија бр. 0692727 издадена од СВР — Тетово на име Ристо Ацо Синдиновски, с. Доброште, Тетовско. (4952)

Лична карта рег. бр. 1868, серија бр. 0168580 на име Јозанка Стоимирова Матеска, с. Јегуновце, Тетовско. (4953)

Лична карта рег. бр. 46440, серија бр. 0269671 издадена од СВР — Тетово на име Наталија Гаврил Тодоровски, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 255, Тетово. (4954)

Лична карта рег. бр. 2089, серија бр. 0326737 издадена од СВР — Ресен на име Владе Алексо Петровски, с. Љубојно, Ресен. (4955)

Лична карта рег. бр. 28420, серија бр. 0636424 издадена од СВР — Тетово на име Ристо Станков Бојчевски, населба „Југохром“, с. Јегуновце, Тетовско. (4956)

Лична карта рег. бр. 9826, серија бр. 0549635 издадена од СВР — Куманово на име Нефаил Исмаила Садики, с. Матејче, Кумановско. (4957)

Лична карта рег. бр. 14076, серија бр. 0556490 издадена од СВР — Куманово на име Љубомир Јозев Златановски, с. Думановце, Куманово. (4958)

Лична карта рег. бр. 331, серија бр. 0574841 на име Назим Ејула Љатифи, с. Стража, Кумановско. (4959)

Лична карта рег. бр. 5501, серија бр. 0126538 издадена од СВР — Штип на име Богатин Миленков Стоимировски, с. Дулица, Делчево. (4960)

Лична карта рег. бр. 3228, серија бр. 0247746 издадена од СВР — Крушево на име Богоја Мицков Пусоски, с. Свето Митране, Битолско. (4961)

Лична карта рег. бр. 657, серија бр. 0021467 издадена од СВР — Охрид на име Крстан Ѓорѓиов Трајкоски, с. Љубаништа, Охрид. (4962)

Лична карта рег. бр. 15995, серија бр. 0336413 издадена од СВР — Титов Велес на име Александар Ангелов Ставров, населба Превалец, Титов Велес. (4963)

Лична карта рег. бр. 5704, серија бр. 0457812 издадена од СВР — Струмица на име Мамут Азис Мустафов, ул. „Охридска“ бр. 118, Струмица. (4964)

Лична карта рег. бр. 371, серија бр. 0153096 на име Томе Јосиф Поповски, с. Буково, Битола. (4965)

Лична карта рег. бр. 28649, серија бр. 0222847 издадена од СВР — Охрид на име Љубен Гаврилов Нелоски, ул. „7 ноември“, Охрид. (4966)

Лична карта рег. бр. 1794, серија бр. 0739705 издадена од СВР — Охрид на име Трајан Ванѓеле Апостолски, ул. „Марко Нестороски“ бр. 190, Охрид. (4967)

Лична карта рег. бр. 21851, серија бр. 0133880 на име Арсе Милан Јолдески, с. Драслајца, Струга. (4968)

Лична карта рег. бр. 8580, серија бр. 0752601 издадена од СВР — Кичево на име Санде Мисајле Сиљаноски, с. Попосц, Кичево. (4969)

Лична карта рег. бр. 34179, серија бр. 0690234 издадена од СВР — Тетово на име Рушан Пајазит Арифџи, ул. „В. Кочоски“ бр. 14, Тетово. (4970)

Лична карта рег. бр. 44920, серија бр. 0800156 издадена од СВР — Тетово на име Адил Емини Емини, с. Жељино, Тетовско. (4971)

Лична карта рег. бр. 54349, серија бр. 0043033 издадена од СВР — Скопје на име Назмије Рифат Рамадан, Скопје. (3741)

Лична карта рег. бр. 125805, серија бр. 0467818 издадена од СВР — Скопје на име Кирил Тодор Спасовски, Скопје. (3742)

Лична карта рег. бр. 72350, серија бр. 0611832 издадена од СВР — Скопје на име Благородна Милан Стојанова, Скопје. (3743)

Лична карта рег. бр. 60121, серија бр. 0047313 издадена од СВР — Скопје на име Драган Михаило Митевски, Скопје. (3744)

Лична карта рег. бр. 39309, серија бр. 0034985 издадена од СВР — Скопје на име Викторија Михајло Стојанова, Скопје. (3745)

Лична карта рег. бр. 120512, серија бр. 0769788 издадена од СВР — Скопје на име Јанула Нако Стојанова, Скопје. (3746)

Лична карта рег. бр. 72968, серија бр. 0200808 издадена од СВР — Скопје на име Михајло Борче Стојановски, Скопје. (3747)

Лична карта рег. бр. 97158, серија бр. 0200393 издадена од СВР — Скопје на име Раде Младен Петрушевски, Скопје. (3748)

Лична карта рег. бр. 11112, серија бр. 0018917 издадена од СВР — Скопје на име Ангеле Стојан Таневски, Скопје. (3749)

Лична карта рег. бр. 30841, серија бр. 0025393 издадена од СВР — Скопје на име Јордан Радо-слав Аврамовски, Скопје. (3806)

Лична карта рег. бр. 55216, серија бр. 0040775 издадена од СВР — Скопје на име Драгица Ѓорѓи Ангелсва, Скопје. (3807)

Лична карта рег. бр. 93253, серија бр. 060807 издадена од СВР — Скопје на име Мавлида Рамадан Абаз, Скопје. (3808)

Лична карта рег. бр. 45298, серија бр. 0630949 издадена од СВР — Скопје на име Викторија Димо Болиновска, Скопје. (3809)

Лична карта рег. бр. 56720, серија бр. 0040673 издадена од СВР — Скопје на име Ирина Зекир Веселова, Скопје. (3810)

Лична карта рег. бр. 102662, серија бр. 0259928 издадена од СВР — Скопје на име Катерина Димитар Вслевска, Скопје. (3811)

Лична карта рег. бр. 14094, серија бр. 0354509 издадена од СВР — Титов Велес на име Коста Ристо Димсвски, Скопје. (3812)

Лична карта рег. бр. 130791, серија бр. 0484727 издадена од СВР — Скопје на име Бекир Зекир Зекири, Скопје. (3813)

Лична карта рег. бр. 66419, серија бр. 0656611 издадена од СВР — Скопје на име Томо Најло Здравковски, Скопје. (3814)

Лична карта рег. бр. 60470, серија бр. 0046383 издадена од СВР — Скопје на име Благородна Ѓорѓи Јакимова, Скопје. (3815)

Лична карта рег. бр. 72907, серија бр. 0631921 издадена од СВР — Скопје на име Драгољуб Димо Илиевски, Скопје. (3816)

Лична карта рег. бр. 80135, серија бр. 0260018 издадена од СВР — Скопје на име Јусуф Раиф Јусуф, Скопје. (3817)

Лична карта рег. бр. 152003, серија бр. 0170325 издадена од СВР — Скопје на име Киро Мартин Кочуца, Скопје. (3818)

Лична карта рег. бр. 12426, серија бр. 0588436 издадена од СВР — Скопје на име Руска Игне Стојчевска, Скопје. (3819)

Лична карта рег. бр. 100374, серија бр. 0611171 издадена од СВР — Скопје на име Катина Васил Симјановска, Скопје. (3820)

Лична карта рег. бр. 20850, серија бр. 0048637 издадена од СВР — Скопје на име Михаило Зико Спировски, Скопје. (3821)

Лична карта рег. бр. 102258, серија бр. 0256435 издадена од СВР — Скопје на име Милка Петар Пановска, Скопје. (3822)

Лична карта рег. бр. 22147, серија бр. 3078338 издадена од СВР — Бујановац на име Љуба Ѓорѓе Ѓоповиќ, Скопје. (3823)

Лична карта рег. бр. 134882, серија бр. 0512725 издадена од СВР — Скопје на име Ристо Коста Тренчев, Скопје. (3824)

Лична карта рег. бр. 471, серија бр. 4184871 издадена од СВР — Пеќ на име Ниман Хасана Хаскај, Скопје. (3825)

Лична карта рег. бр. 27601, серија бр. 0044360 издадена од СВР — Скопје на име Зумбуле Зејнула Асанова, Скопје. (3826)

Лична карта рег. бр. 64460, серија бр. 0070687 издадена од СВР — Скопје на име Џемаил Шабан Абдуловски, Скопје. (3327)

Лична карта рег. бр. 14666, серија бр. 3034756 издадена од СВР — Призрен на име Сејдија Нухо Верџица, Скопје. (3828)

Лична карта рег. бр. 32553, серија бр. 0021810 издадена од СВР — Скопје на име Воислав Вузовски, Скопје. (3829)

Лична карта рег. бр. 26675, серија бр. 035924 издадена од СВР — Титов Велес на име Слободанка Спасе Ѓорѓисва, Скопје. (3330)

Лична карта рег. бр. 45767, серија бр. 0695146 издадена од СВР — Скопје на име Илија Глигор Димовски, Скопје. (3831)

Лична карта рег. бр. 134662, серија бр. 0511592 издадена од СВР — Скопје на име Вождар Аритон Димитријевиќ, Скопје. (3832)

Лична карта рег. бр. 71691, серија бр. 0607674 издадена од СВР — Скопје на име Томислав Темелко Димитријевиќ, Скопје. (3833)

Лична карта рег. бр. 138388, серија бр. 0509141 издадена од СВР — Скопје на име Исмет Рамиз Медуњанин, Скопје. (3834)

Лична карта рег. бр. 47139, серија бр. 0623339 издадена од СВР — Скопје на име Љубомир Никола Милчевски, Скопје. (3835)

Лична карта рег. бр. 41440, серија бр. 0658791 издадена од СВР — Скопје на име Васка Серафим Максимова, Скопје. (3836)

Лична карта рег. бр. 67735, серија бр. 0659355 издадена од СВР — Скопје на име Трајче Стојан Мелоски, Скопје. (3837)

Лична карта рег. бр. 132687, серија бр. 0470477 издадена од СВР — Скопје на име Милан Аритон Николиќ, Скопје. (3838)

Лична карта рег. бр. 134205, серија бр. 0438447 издадена од СВР — Скопје на име Љупчо Киро Начов, Скопје. (3839)

Лична карта рег. бр. 7672, серија бр. 0638983 издадена од СВР — Куманово на име Загорка Златко Николсвска, Скопје. (3840)

Лична карта рег. бр. 8608, серија бр. 008390 издадена од СВР — Скопје на име Глигор Иван Петровски, Скопје. (3841)

Лична карта рег. бр. 75740, серија бр. 0061721 издадена од СВР — Скопје на име Сали Вејтула Реџеп, Скопје. (3842)

Лична карта рег. бр. 33081, серија бр. 0029531 издадена од СВР — Скопје на име Мито Ристо Соколовски, Скопје. (3843)

Лична карта рег. бр. 1382, серија бр. 0123894 издадена од СВР — Долнени на име Борис Блаже Смилевски, Скопје. (3844)

Лична карта рег. бр. 4958, серија бр. 0637463 издадена од СВР — Куманово на име Стоја Илија Стефановски, Скопје. (3845)

Лична карта рег. бр. 6466, серија бр. 0029594 издадена од СВР — Ресен на име Кицо Горѓи Трајчевски, Скопје. (3846)

Лична карта рег. бр. 667, серија бр. 0572777 издадена од СВР — Љипљан на име Фејзо Шабан Хусени, Скопје. (3847)

Лична карта рег. бр. 46643, серија бр. 0605549 издадена од СВР — Скопје на име Александар Димов Чемерски, Скопје. (3848)

Лична карта рег. бр. 3572, серија бр. 0491913 издадена од СВР — Скопје на име Марија Атанас Чемерска, Скопје. (3849)

Лична карта рег. бр. 45497, серија бр. 0605524 издадена од СВР — Скопје на име Ница Костадин Ширјанова, Скопје. (3850)

Лична карта рег. бр. 48621, серија бр. 0609103 издадена од СВР — Скопје на име Амет Раиф Аљуш, Скопје. (3851)

Лична карта рег. бр. 61369, серија бр. 0203021 издадена од СВР — Скопје на име Сакип Абедин Асан, Скопје. (3852)

Лична карта рег. бр. 732, серија бр. 0010204 издадена од СВР — Скопје на име Горѓи Иван Аксенов, Скопје. (3853)

Лична карта рег. бр. 8007, серија бр. 0508117 издадена од СВР — Пеќ на име Бутја Рамадан Бериша, Скопје. (3854)

Лична карта рег. бр. 227, серија бр. 0125944 издадена од СВР — Битола на име Живко Георги Велјановски, Скопје. (3855)

Лична карта рег. бр. 100500, серија бр. 0625388 издадена од СВР — Скопје на име Менка Глигор Гошевска, Скопје. (3856)

Лична карта рег. бр. 107250, серија бр. 0253286 издадена од СВР — Скопје на име Ајдер Векир Демири, Скопје. (3857)

Лична карта рег. бр. 121187, серија бр. 0451974 издадена од СВР — Скопје на име Божидар Иван Иванов, Скопје. (3858)

Лична карта рег. бр. 30522, серија бр. 0025316 издадена од СВР — Скопје на име Славко Благоја Гелевски, Скопје. (3859)

Лична карта рег. бр. 107672, серија бр. 0260285 издадена од СВР — Скопје на име Златанка Марко Здравковска, Скопје. (3860)

Лична карта рег. бр. 26362, серија бр. 0021656 издадена од СВР — Скопје на име Трајко Милан Јовановски, Скопје. (3861)

Лична карта рег. бр. 3156, серија бр. 0647664 издадена од СВР — Кратово на име Павлина Харлати Јакимова, Скопје. (3862)

Лична карта рег. бр. 15104, серија бр. 0012555 издадена од СВР — Скопје на име Ристо Димо Кочевски, Скопје. (3863)

Лична карта рег. бр. 96296, серија бр. 0608282 издадена од СВР — Скопје на име Велика Душан Кајстарска, Скопје. (3864)

Лична карта рег. бр. 7579, серија бр. 0260344 издадена од СВР — Скопје на име Душан Миле Мицков, Скопје. (3865)

Лична карта рег. бр. 48788, серија бр. 06102115 издадена од СВР — Скопје на име Верка Велимир Лакинска, Скопје. (3866)

Лична карта рег. бр. 4878, серија бр. 0581097 издадена од СВР — Скопје на име Трајче Спасе Најдовски, Скопје. (3867)

Лична карта рег. бр. 33006, серија бр. 0031024 издадена од СВР — Скопје на име Јордан Стојан Петрушевски, Скопје. (3868)

Лична карта рег. бр. 30025, серија бр. 3223763 издадена од СВР — Приштина на име Абдурехман Браим Паложич, Скопје. (3869)

Лична карта рег. бр. 76251, серија бр. 0054649 издадена од СВР — Скопје на име Нада Јован Станосава, Скопје. (3870)

Лична карта рег. бр. 17469, серија бр. 0659577 издадена од СВР — Скопје на име Вера Николова Селева, Скопје. (3871)

Лична карта рег. бр. 7817, серија бр. 0752339 издадена од СВР — Кичево на име Ило Јане Секуловски, Скопје. (3872)

Лична карта рег. бр. 119843, серија бр. 04394496 издадена од СВР — Скопје на име Иљми Арслан Рамизи, Скопје. (3873)

Лична карта рег. бр. 12754, серија бр. 0588764 издадена од СВР — Скопје на име Неда Стефан Црвчева, Скопје. (3874)

Лична карта рег. бр. 82960, серија бр. 0062754 издадена од СВР — Скопје на име Никола Стиљан Фиљкидовски, Скопје. (3875)

Лична карта рег. бр. 95831, серија бр. 0257764 издадена од СВР — Скопје на име Слободанка Ефтим Атанасова, Скопје. (3876)

Лична карта рег. бр. 60608, серија бр. 0048340 издадена од СВР — Скопје на име Сафије Рамиз Ајдини, Скопје. (3877)

Лична карта рег. бр. 21673, серија бр. 0597794 издадена од СВР — Скопје на име Томислав Спасе Бошковски, Скопје. (3878)

Лична карта рег. бр. 76271, серија бр. 0050837 издадена од СВР — Скопје на име Јордан Никола Вели-Јоже, Скопје. (3879)

Лична карта рег. бр. 139700, серија бр. 0512028 издадена од СВР — Скопје на име Драган Трајко Димитриевиќ, Скопје. (3880)

Лична карта рег. бр. 47632, серија бр. 0629949 издадена од СВР — Скопје на име Невена Павле Давидовска, Скопје. (3881)

Лична карта рег. бр. 86147, серија бр. 0061936 издадена од СВР — Скопје на име Веса Марко Икономова, Скопје. (3882)

Лична карта рег. бр. 97774, серија бр. 0200632 издадена од СВР — Скопје на име Вели Рамадан Гогачи, Скопје. (3883)

Лична карта рег. бр. 132012, серија бр. 0511619 издадена од СВР — Скопје на име Џемаил Јашар Зејнула, Скопје. (3884)

Лична карта рег. бр. 135797, серија бр. 0438943 издадена од СВР — Скопје на име Јован Фердоз Јаковлев, Скопје. (3885)

Лична карта рег. бр. 119847, серија бр. 0439500 издадена од СВР — Скопје на име Евгени Методија Кимовски, Скопје. (3886)

Лична карта рег. бр. 140536, серија бр. 0437055 издадена од СВР — Скопје на име Васил Ристо Кајчевски, Скопје. (3887)

Лична карта рег. бр. 21362, серија бр. 0049382 издадена од СВР — Скопје на име Надежда Филип Кујунџиска, Скопје. (3888)

Лична карта рег. бр. 94918, серија бр. 0205993 издадена од СВР — Скопје на име Илмије Хасан Мурат, Скопје. (3889)

Лична карта рег. бр. 12408, серија бр. 0659448 издадена од СВР — Скопје на име Ленка Никола Наскова, Скопје. (3890)

Лична карта рег. бр. 24781, серија бр. 0655210 издадена од СВР — Скопје на име Слободанка Јордан Петрушева, Скопје. (3891)

Лична карта рег. бр. 132539, серија бр. 0469275 издадена од СВР — Скопје на име Димитар Ристо Роснев, Скопје. (3892)

Лична карта рег. бр. 8332, серија бр. 0790850 издадена од СВР — Тетово на име Бедије Хусеин Плакало, Скопје. (3893)

Лична карта рег. бр. 95816, серија бр. 0257655 издадена од СВР — Скопје на име Мабер Исмаил Сејфула, Скопје. (3894)

Лична карта рег. бр. 95443, серија бр. 00255251 издадена од СВР — Скопје на име Екрем Шаин Сакип, Скопје. (3895)

Лична карта рег. бр. 82735, серија бр. 0052997 издадена од СВР — Скопје на име Живко Дезниг Трајковски, Скопје. (3896)

Лична карта рег. бр. 33, серија бр. 0139644 издадена од СВР — Битола на име Христо Петар Чклавовски, Скопје. (3897)

Лична карта рег. бр. 317, серија бр. 0062046 издадена од СВР — Куманово на име Стоилко Косто Цветковски, Скопје. (3898)

Лична карта рег. бр. 24035, серија бр. 0224494 издадена од СВР — Иванград на име Шефка Алија Хасиќ, Скопје. (3899)

Лична карта рег. бр. 63021, серија бр. 0067835 издадена од СВР — Скопје на име Асан Бељул Шаинов, Скопје. (3900)

Лична карта рег. бр. 46335, серија бр. 0604636 издадена од СВР — Скопје на име Александар Милош Ацевски, Скопје. (3901)

Лична карта рег. бр. 69618, серија бр. 0201646 издадена од СВР — Скопје на име Рахима Идриз Вихорац, Скопје. (3902)

Лична карта рег. бр. 76272, серија бр. 0053542 издадена од СВР — Скопје на име Љубица Атанас Веле-Јоже, Скопје. (3903)

Лична карта рег. бр. 6918, серија бр. 0582928 издадена од СВР — Скопје на име Јованче Милан Вукашиновиќ, Скопје. (3904)

Лична карта рег. бр. 91802, серија бр. 0612093 издадена од СВР — Скопје на име Анка Мане Дончевска, Скопје. (3905)

Лична карта рег. бр. 6325, серија бр. 0539798 издадена од СВР — Скопје на име Вајрам Сефет Емировски, Скопје. (3906)

Лична карта рег. бр. 7809, серија бр. 0005784 издадена од СВР — Скопје на име Аница Кочко Илиевска, Скопје. (3907)

Лична карта рег. бр. 116528, серија бр. 0509583 издадена од СВР — Скопје на име Рамадан Имер Заими, Скопје. (3908)

Лична карта рег. бр. 87675, серија бр. 0622895 издадена од СВР — Скопје на име Алексо Пандем Јосифовски, Скопје. (3909)

Лична карта рег. бр. 126648, серија бр. 0522233 издадена од СВР — Скопје на име Олга Спасо Каракушева, Скопје. (3910)

Лична карта рег. бр. 1645, серија бр. 0045673 издадена од СВР — Скопје на име Владислав Петко Каранфилски, Скопје. (3911)

Лична карта рег. бр. 21242, серија бр. 0216692 издадена од СВР — Кичево на име Владо Непе Николовски, Скопје. (3912)

Лична карта рег. бр. 115099, серија бр. 0519104 издадена од СВР — Скопје на име Стојан Спиро Николовски, Скопје. (3913)

Лична карта рег. бр. 69057, серија бр. 0618736 издадена од СВР — Скопје на име Стана Симон Перик, Скопје. (3914)

Лична карта рег. бр. 5698, серија бр. 0098408 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Стојче Стојне Пешевски, Скопје. (3915)

Лична карта рег. бр. 32332, серија бр. 0023159 издадена од СВР — Скопје на име Благоја Иван Павловски, Скопје. (3916)

Лична карта рег. бр. 12908, серија бр. 0517630 издадена од СВР — Скопје на име Мустафа Шабан Рамадани, Скопје. (3917)

Лична карта рег. бр. 110, серија бр. 0572620 издадена од СВР — Куманово на име Драга Младен Симоновска, Скопје. (3918)

Лична карта рег. бр. 18931, серија бр. 0254956 издадена од СВР — Скопје на име Спиро Фахит Спировски, Скопје. (3919)

Лична карта рег. бр. 12054, серија бр. 0016377 издадена од СВР — Скопје на име Живко Кузман Стојановски, Скопје. (3920)

Лична карта рег. бр. 130890, серија бр. 0485372 издадена од СВР — Скопје на име Ангел Владе Тасев, Скопје. (3921)

Лична карта рег. бр. 23020, серија бр. 0538837 издадена од СВР — Куманово на име Драгослава Карло Часмациска, Скопје. (3922)

Лична карта рег. бр. 141075, серија бр. 0438382 издадена од СВР — Скопје на име Љубомир Насе Цветановски, Скопје. (3923)

Лична карта рег. бр. 609, серија бр. 0489173 издадена од СВР — Титов Велес на име Милева Коцо Шијакова, Скопје. (3924)

Лична карта рег. бр. 107016, серија бр. 0205163 издадена од СВР — Скопје на име Зенула Шефик Хазири, Скопје. (3925)

Лична карта рег. бр. 9652, серија бр. 00312457 издадена од СВР — Штип на име Оливера Јордан Арнаудова, Скопје. (3926)

Лична карта рег. бр. 74411, серија бр. 0255840 издадена од СВР — Скопје на име Круме Андре Аневски, Скопје. (3927)

Лична карта рег. бр. 132802, серија бр. 0471577 издадена од СВР — Скопје на име Јоана Тодор Банишка, Скопје. (3928)

Лична карта рег. бр. 40056, серија бр. 0655695 издадена од СВР — Скопје на име Стана Данко Бојковска, Скопје. (3929)

Лична карта рег. бр. 136894, серија бр. 0774105 издадена од СВР — Скопје на име Пандил Коста Влахов, Скопје. (3930)

Лична карта рег. бр. 4611, серија бр. 0400121 издадена од СВР — Штип на име Зуица Спиро Вангелова, Скопје. (3931)

Лична карта рег. бр. 73076, серија бр. 0201294 издадена од СВР — Скопје на име Дора Косто Дамовска, Скопје. (3932)

Лична карта рег. бр. 130072, серија бр. 0250810 издадена од СВР — Скопје на име Решад Казим Ибраим, Скопје. (3933)

Лична карта рег. бр. 29394, серија бр. 0026336 издадена од СВР — Скопје на име Љубица Андреја Жежовска, Скопје. (3934)

Лична карта рег. бр. 39266, серија бр. 0611576 издадена од СВР — Скопје на име Миле Серије Златанов, Скопје. (3935)

Лична карта рег. бр. 16165, серија бр. 0592635 издадена од СВР — Скопје на име Дуда Демир Јашарова, Скопје. (3936)

Лична карта рег. бр. 57433, серија бр. 0042813 издадена од СВР — Скопје на име Афета Џафер Куртиш, Скопје. (3937)

Лична карта рег. бр. 90082, серија бр. 0610542 издадена од СВР — Скопје на име Незаборавка Рампо Козар, Скопје. (3938)

Лична карта рег. бр. 21212, серија бр. 0049226 издадена од СВР — Скопје на име Ставре Томо Матковски, Скопје. (3939)

Лична карта рег. бр. 100336, серија бр. 0611289 издадена од СВР — Скопје на име Вера Боге Ничева, Скопје. (3940)

Лична карта рег. бр. 38257, серија бр. 0034289 издадена од СВР — Скопје на име Шекерина Љубе Герасимова, Скопје. (3941)

Лична карта рег. бр. 117528, серија бр. 0440152 издадена од СВР — Скопје на име Ване Андон Плукоски, Скопје. (3942)

Лична карта рег. бр. 41043, серија бр. 0657832 издадена од СВР — Скопје на име Ангел Андреја Петровски, Скопје. (3943)

## КОНКУРСИ

УПРАВНИОТ ОДБОР НА СПЕЦИЈАЛНАТА  
БОЛНИЦА ЗА ТВЦ — БИТОЛА

распишува

### К О Н К У Р С

за работното место аптекар во болничката аптека  
Услови: Завршен фармацевтски факултет.

Личен доход по Правилникот за распределба на личните доходи на работниците во Болницата.

Конкурсот е отворен до пополнување на работното место.

Молбата со документите од чл. 31 од ЗЈС се поднесуваат до Специјалната болница за ТБЦ — Битола.

На основа член 164 од Законот за јавните службеници и чл. 17 од Правилата за организација и работа на Установата „Водовод“ — Прилеп, Управниот одбор на Установата на своја седница одржана на ден 20-XI-1963 год. го овласти Управникот за објавување на

### К О Н К У Р С

за пополнување на работното место **ШЕФ НА**

#### СМЕТКОВОДСТВО

Услови: Кандидатот треба да има завршено виша економска школа со 5 год. практика во структурата, средна економска школа со над 5 години практика на работно место шеф на сметководството.

Основна плата според Законот за јавните службеници, а полагајната плата според Одлуката за плати во Установата.

Молбите со кратка биографија и потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се доставуваат во Установата секој работен ден од 7 до 14 саатот.

Конкурсот трае до пополнување на работното место.

Настап на работа по спогодба. (1762)

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ  
ЈАЗИК — СКОПЈЕ

распишува

### К О Н К У Р С

за работното место: **ВИШ СТРУЧЕН СОРАБОТНИК**

Услови: Завршен филозофски факултет, група македонски јазик, повеќегодишна работа во структурата и објавени стручни трудови.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молби се примаат во администрацијата на Институтот.

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-  
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

### К О Н К У Р С

I. За по еден вонреден или редовен професор за следните предмети:

- Виша математика со биометрика и
- Земјоделска механизација.

II. За еден доцент или вонреден професор за предметот Организација на шумското производство.

III. За преизбор на предавач по предметот Шумска фитопатологија.

IV. За преизбор на асистенти за следните предмети:

- Сметководство;
- Земјоделска механизација;
- Опште овоштарство;
- Организација на земјоделските стопанства (3 асистента);

- Лозарство;
- Општо земјоделство;
- Општо сточарство;
- Свињарство;
- Организација на шумското производство;
- Екологија и типологија на шумите;
- Шумски транспортни средства;
- Заштита на шумите и
- Одгледување на шумите.

Кандидатите што се пријавуваат за наставници треба да ги исполнат условите од член 170, 171 и 173 од Законот за високото школство на СРМ.

Рок за пријавување е 30 дена по објавувањето на конкурсот, а во колку местата под I и II не се пополнат во одредениот рок, конкурсот се продолжува до нивното пополнување.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. Кон пријавата кандидатот треба да приложи: диплома и документи по член 31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите јавни службеници поднесуваат извод од службеничкиот лист.

Покрај пријавата треба да се достави кратка биографија, потврда од установата каде што е на служба дека може да се пријави на конкурсот, список на научните и стручните трудови и по еден примерок од самите трудови. (1767)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

### К О Н К У Р С

— За еден наставник (во сите звања) по предметот историја на книжевноста на народите на СФРЈ, и

— За еден асистент по предметот теорија на литературата.

Пријавите (со биографија, список на научни и стручни трудови, во колку има такви, со по еден примерок од истите и потребните такси, како и документите по чл. 31 од ЗЈС), се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот.

Рок за поднесување на пријавите е месец дена од денот на објавувањето. (1790)

Во врска со објавениот конкурс за отстапување на работи за изградба на хотел во Кичево, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 42/64, отворањето на понудите ќе се изврши 15 дена по објавувањето на овој оглас, а не на 15-XII-1964 година како првобитно беше објавено во спомнатниот Службен весник.

(1765)

**СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ИНСТИТУТ  
СКОПЈЕ**

распишува

**К О Н К У Р С**

за пополнување на работното место:

— еден асистент за мелиорации и реконструкција на деградирани шуми.

Услови: Завршен шумарски факултет и 6 месеци работен стаж во научна установа по таа материја.

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето.

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка и куса биографија се доставуваат до Шумарскиот институт — Скопје. (1791)

**СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО  
НА СРМ — СКОПЈЕ**

распишува

**К О Н К У Р С**

за избор во звањето виши стручен соработник во  
Организационата единица ерозија и порои

Кандидатот треба да ги исполнува условите предвидени со Законот за организација на научната работа („Сл. лист на ФНРЈ“ број 34/57).

Услови: Кандидатот треба да има завршен земјоделско-шумарски факултет (шумарски отсек).

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето.

Пријавите се поднесуваат до Општиот отсек на Заводот за водостопанство на СРМ — Скопје. (1766)

На основа чл 3 од Правилникот за специјализација на здравствените службеници од I група („Службен лист на ФНРЈ“ 2/60) и одобрението бр. 06-4903/1 од 19-ХП-1964 г., издадено од Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика на СРМ — Скопје, Советот при Здравната станица во Кукуречани, распишува

**К О Н К У Р С**

за прием на специјализација по Педијатрија  
еден лекар

(специјализацијата трае 4 (четири) години)

Кандидатите што ќе учествуваат на овој конкурс треба да ги исполнат следните услови:

1. Да имаат завршено медицински факултет.
2. Да имаат најмалку три години работен стаж во својство на лекар.
3. Да имаат положено стручен испит за звањето лекар I гр.
4. Да знае еден од следните јазици: француски, англиски, руски, германски или италијански.

Кандидатите што ќе учествуваат на овој конкурс се должни кон молбата таксирана со 50 дин. да ги приложат и следните документи:

- а) оверен пренис од дипломата за завршен медицински факултет,
- б) документи за проведен трогодишен лекарски работен стаж,
- в) уверение за положен стручен испит за звањето лекар,

• г) потврда за познавање на еден од горе наведените странски јазици.

Останатите услови во врска со специјализацијата ќе се регулираат со посебен договор.

Молбата со наведените документи се прима секој работен ден во Здравната станица — Кукуречани, од 7 до 14 саатот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (1768)

**СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН  
— ПРИЛЕП**

распишува

**К О Н К У Р С**

1. За избор на еден виши научен соработник во Одделението за заштита на тутунот и
2. За избор на еден асистент во Одделението за економика.

**У С Л О В И:**

Под 1 да има завршено земјоделско шумарски факултет и да ги исполнува условите од член 55 став 1 од Законот за организација на научната работа.

Под 2 да има завршено економски факултет и да ги исполнува условите од член 55 став 3 од Законот за организацијата на научната работа.

Кон пријавата за конкурс, таксирана со 50 динари таксени марки, кандидатите треба да приложат: биографија, документи по член 31 од Законот за јавните службеници и трудовите во две примерка.

Личен доход според Правилникот за распределба на средствата за лични доходи при Институтот.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. (1788)

**УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ  
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА  
КУЛТУРАТА — СКОПЈЕ**

распишува

**К О Н К У Р С**

за пополнување на следното работно место:

— ПРАВЕН РЕФЕРЕНТ

Услови: завршен правен факултет со практика до 6 години.

Личен доход се одредува по Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Заводот.

Настап на работа од 1. II. 1965 година.

Молбата таксирана со 50 динари таксена марка и куса биографија да се достави до Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — Скопје, барака спроти Железничката станица, или на поштенски фах број 207.

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на објавувањето, а во колку до таа дата не се пополни местото, конкурсот останува отворен до пополнувањето. (1789)

**ЖЕЛЕЗНИЧКО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
— ПОГОН ЗА СТУДИИ, ПРОЕКТИРАЊЕ  
И ИЗВРШУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ  
— СКОПЈЕ**

На основа член 2 и 3 од Правилникот за отстапување и изградба на инвестициони објекти и работи („Службен весник на СРМ“ бр. 31/63) и Одлуката на Работничкиот совет на ЖТП — Скопје бр. 4515 од 12 декември 1964 година се расписува следното:

**ЈАВНО НАДДАВАЊЕ**

за изработка трупот и пругата на вештачките објекти на делот од пругата Зајас — Кичево (IV Делница), од км 23 + 200 до км. 36 + 654 на пругата Гостивар — Охрид. Работите ќе се извршат на основа одобрената инвестиционо-техничката документација.

Рок за завршување на работите е 31 декември 1966 година.

Вредност на работите по претсметката изнесува 1.009.711.095 динари.

Отворање на понудите ќе се изврши на 25 јануари 1965 година во просториите на Инвестициониот погон на претпријатието со почеток во 10 часот.

Писмените понуди на заинтересираните градежни претпријатија се примаат преку пошта или непосредно до денот и часот одреден за отворање на понудите.

Понудите се доставуваат во запечатени конверти, на кои уочливо треба да стои: „Не отворај понуда за изведување“.

Покрај понудите учесниците на наддавањето треба да ги достават и следните документи:

- 1) Доказ за регистрација на претпријатието;
- 2) Податоци за капацитетите што ќе бидат ангажирани за извршување на односниот објект (инженерско-технички кадар, градежна механизација и моторни транспортни средства);
- 3) Доказ за досега извршените исти или слични објекти (железници и патишта);
- 4) Преглед на заангажираноста на престојните работи;
- 5) Податоци за финансиското работење на претпријатието, според последната завршна сметка
- 6) Единечни цени за поважните елементи на кои се засновани понудите;
  - а) за работната сила по поодделни работни групи,
  - б) за работата на механизацијата, со саатните учиноци,
  - в) за транспортот со камиони,
  - г) за поважните врсти на градежен материјал со местото на нивното формирање — набавна цена (франко утоварено во железнички вагон или камион);
- 7) Висината на коефициентот за дополнителните и непредвидените работи;
- 8) Документ за положената кауција во износ од 1% од пресметковната сума;

9) Овластување на претставникот кој полноважно ќе го застапува претпријатието на наддавањето.

Инвестиционо-техничката документација може да се види секој работен ден од 8—14 часот во управата на претпријатието, ул. „250“ железничка барака — Скопје (соба бр. 35 или 48).

Поблиски информации можат да се добијат непосредно или преку телефон 34-021 до 34-025, локал 216 или 212. (1769)

**СОДРЖИНА**

	Страна
254. Указ за прогласување на Законот за престанок на важењето на Законот за постапката за поправка на објекти од општествен стандард оштетени од земјотресот во Скопје — — — — —	745
Закон за престанок на важењето на Законот за постапката за поправка на објекти од општествен стандард оштетени од земјотресот во Скопје — — — — —	745
255. Одлука за привремено финансирање на потребите на Социјалистичка Република Македонија за периодот јануари—март 1965 година — — — — —	745
256. Одлука за именување членови на Републичка изборна комисија за спроведување на изборите за пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	746
257. Одлука за именување членови на Републичка изборна комисија за избор на одборници на општинските собранија —	746
258. Резолуција за изготвување Општествен план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1964—1970 година — — — — —	747
259. Препорака за порационално искористување на пасиштата — — — — —	753
260. Препорака за отстранување причините за воспитната запуштеност на децата и младина и сузбивање на малолетниот криминал — — — — —	754
261. Одлука за овластување на општинските собранија да ги пропишуваат количините на ракија кои се ослободуваат од плаќање данок на промет — — — — —	755
262. Решение за изменување на Решението за укинување на вишите економски школи во Тетово и Куманово — — — — —	756
263. Решение за разрешување и назначување директор на Институтот за национална историја во Скопје — — — — —	756
264. Решение за разрешување на директорот на Институтот за фолклор во Скопје —	756
265. Решение за назначување вршител на должноста директор на Институтот за фолклор во Скопје — — — — —	756
266. Решение за разрешување на управителот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во с. Јасново, Титоввелешка околина и за назначување вршител на должноста управител — — — — —	756
267. Решение за разрешување и именување член на Републичката арбитражна комисија — — — — —	757
268. Решение за именување претседател и членови на Републичката комисија за преглед на филмови — — — — —	757
269. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата предвидени во член 10 од Законот за начување и употреба на средствата на Републиката — — — — —	757